

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 19

Понеделник, 02.09.2019 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Совет на општина Струмица	Стр.	Рег. бр.		
309. Одлука за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2019 година	3		318. Одлука за утврдување на локација за нештетно отстранување на животни погодени од болеста Африканска чума кај свињите	66
310. Одлука за доставување на Процена на загрозеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности ...	59		319. Одлука за ангажирање механизација и техничка опрема за нештетно отстранување на животни погодени од болеста Африканска чума кај свињите	66
311. Одлука за доделување парична помош на Ристо Николов од Просениково	60		320. Програма за измена и дополнување на Програмата на Општина Струмица за работа со облиците на месна самоуправа во 2019 година	67
312. Одлука за доделување на финансиски средства за организазијата Отворени забавни фудбалски школи 2019 година	60		321. Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година	68
313. Одлука за усвојување на план за намалување на загадувањето и подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух 2019-2024 (План за квалитет на воздух)	61		322. Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2019 година	69
314. Одлука за давање на користење на деловни простории на ЈП „Паркиралишта – Струмица“ Струмица	62		323. Програма за измена и дополнување на Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година	70
315. Одлука за давање на користење на деловни простории на ЈП „Струмица – гас“ Струмица	62		324. Програма за измена и дополнување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локаните патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2019 година	71
316. Одлука за давање на користење на деловна просторија на ЈУ „Меѓуопштински центар за социјални работи – Струмица	63		325. Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2019 година	71
317. Одлука за давање на користење на деловни простории на АД Пошта на Северна Македонија во државна сопственост – Скопје, Подружница ЦРПС Струмица	64		326. Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2019 година	72

327. Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната заштита и заштитата на децата во 2019 година	73	335. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈП „Паркиралишта – Струмица“ за 2020 година	78
328. Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2019 година	74	336. Заклучок за давање согласност за обезбедени финансиски средства, за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта – Струмица“ за 2020 година	79
329. Програма за дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема на територијата на општина Струмица за 2019 година	75	337. Заклучок за давање согласност на Извештај за работењето на ЈПЕД „Струмица гас“ за првото полугодие од 1 до 6 месец 2019 година	80
330. Заклучок за давање согласност на Измена и дополнување на Годишен план за вработување за 2019 година на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица	76	338. Заклучок за давање согласност на Извештај за работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период I-III месец 2019 година	80
331. Заклучок за давање согласност за прифаќање на поголем број на деца од капацитетот на клоновите во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица	76	339. Заклучок за усвојување на Информација за состојбата со јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на општина Струмица за периодот 01.01.2019 година до 30.06.2019 година	81
332. Заклучок за давање согласност на Одлука за определување надомест за присуство на седница на членови на Управниот одбор на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица	77	340. Заклучок за усвојување на Извештај од процена на штета од природна непогода (град, дожд и ветар) од 16.06. и 04.07 2019 година	81
333. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување за 2020 година на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица	77	341. Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Струмица за вториот квартал од 2019 година	82
334. Заклучок за давање согласност на Извештај за работата на ЈП „Паркиралишта Струмица за периодот 01.01. 2019 до 30.06.2019 година	78	342. Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Струмица за вториот квартал од 2019 година	83

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 19/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2019 година

Се објавува Одлуката за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.08.2019 година.

Бр.09-6525/2
02.09.2019 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски

309.

Врз основа на член 29 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/02, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 4 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седница одржана на 29.08.2019 година, донесе

О д л у к а
за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2019 година

Член 1

Буџетот на Општина Струмица за 2019 година се состои од:

Р.б.	Опис	Буџет	Ребаланс
I.	Вкупни приходи	1.019.093.269	1.054.667.806
II.	Даночни приходи	279.328.341	279.328.341
	Неданочни приходи	66.907.500	66.767.500
	Капитални приходи	47.000.000	47.000.000
	Приходи од дотации	513.786.835	514.836.835
	Приходи од трансфери	65.080.948	99.745.485
	Приходи од донации	46.989.645	46.989.645
I.	Вкупни расходи	1.116.550.268	1.179.323.900
	Од утврдени намени	1.113.250.268	1.176.023.900
	Расходи од резервите	3.300.000	3.300.000
II.	Дефицит	- 97.456.999	-124.656.414
III.	Финансирање	97.456.999	124.656.414
	Прилив	103.337.319	130.536.414
	Домаш. задолжување	39.000.000	39.000.000
	Депозит	64.337.319	91.536.414
	Одлив	5.880.320	5.880.320
	Отплата на главница	5.880.320	5.880.320

Член 2

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи како што следува:

БИЛАНС НА ПРИХОДИ - РЕБАЛАНС

Ниво на: Ставка

475.530.608 536.146.001 47.123.500 46.983.500 513.786.835 516.085.074 46.989.645 46.989.645 39.000.000 39.000.000 1.122.430.588 1.185.204.220

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски приходи		Приходи од самостандардни активности		Приходи од догаѓања		Приходи од донации		Приходи од кредити		Вкупни приходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	279.328.341	279.328.341	0	0	0	0	0	0	0	0	279.328.341	279.328.341
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
713	Данок на имот	62.000.000	62.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000.000	62.000.000
717	Данок на специфични услуги	208.328.341	208.328.341	0	0	0	0	0	0	0	0	208.328.341	208.328.341
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	19.784.000	19.784.000	47.123.500	46.983.500	0	0	0	0	0	0	66.907.500	66.767.500
722	Глоб. судски и административни такси	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
723	Такси и надоместоци	500.000	500.000	43.460.000	43.320.000	0	0	0	0	0	0	43.960.000	43.820.000
725	Други неданочни приходи	15.284.000	15.284.000	3.663.500	3.663.500	0	0	0	0	0	0	18.947.500	18.947.500
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	47.000.000	47.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000.000	47.000.000
733	Продажба на земјиште и материјални вложувања	47.000.000	47.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000.000	47.000.000
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	129.418.267	190.033.660	0	0	513.786.835	516.085.074	46.989.645	46.989.645	0	0	690.194.747	753.186.379
741	Трансфери од други нивоа на власт	129.418.267	190.033.660	0	0	513.786.835	516.085.074	0	0	0	0	643.205.102	705.118.754
742	Донации од странство	0	0	0	0	0	0	46.989.645	46.989.645	0	0	46.989.645	46.989.645
744	Технички донации	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
754	Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самодинамички активности		Расходи од додатоци		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	109.384.608	109.384.608	0	0	398.562.547	398.562.547	0	0	507.947.155	508.347.155
401	Основни плати	73.537.484	73.537.484	0	0	290.448.982	291.429.270	0	0	383.988.446	384.968.734
402	Придоноси за социјално осигурување	26.592.144	26.592.144	0	0	108.113.565	108.533.277	0	0	134.705.709	135.125.421
404	Надоместоци	9.255.000	9.255.000	0	0	0	0	0	0	9.255.000	9.255.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	3.300.000	3.300.000
412	Постојана резерва (непредавидливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	115.202.685	117.287.214	48.523.590	46.944.890	115.224.288	116.122.527	13.170.800	14.337.468	290.120.473	294.692.109
420	Плати и дневни расходи	1.550.000	1.550.000	553.000	553.000	0	0	765.000	0	2.103.000	2.868.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	25.220.000	25.220.000	5.897.500	5.937.500	22.200.400	24.288.521	0	180.000	53.317.900	55.804.021
423	Материјали и ситен инвентар	10.924.424	12.864.424	15.374.500	15.074.500	4.796.000	4.961.000	1.070.000	1.481.000	32.164.924	34.380.924
424	Погравки и тековно одржување	29.587.048	29.587.048	5.808.000	6.308.000	17.722.250	17.580.837	320.000	185.320	53.437.298	53.761.205
425	Договорни услуги	28.204.461	28.826.461	15.380.500	15.380.500	61.424.403	59.288.403	0	7.426.710	109.528.364	111.922.074
426	Други тековни расходи	8.286.752	8.420.281	810.000	1.071.300	968.235	983.161	8.160.000	3.358.243	18.134.987	14.743.985
427	Прирелени вработувања	10.420.000	8.820.000	2.700.000	2.620.000	8.213.000	9.011.605	1.100.000	940.295	22.433.000	21.391.500
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
452	Камати плаќања кон додатоци кредитори	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	40.991.219	45.175.935	0	0	0	0	13.350.000	8.064.791	67.341.219	66.240.626
463	Трансфери до невладини организации	19.981.219	19.988.090	0	0	0	0	0	0	19.981.219	19.988.090
464	Разни трансфери	21.010.000	25.307.745	0	0	0	0	13.350.000	8.064.791	47.380.000	46.372.536
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	200.471.776	254.818.824	600.000	36.700	0	0	20.469.645	24.587.266	247.541.421	305.444.610
480	Купување на опрема и машини	8.430.000	8.911.711	600.000	36.700	0	0	3.607.500	3.965.834	12.637.800	12.946.245
481	Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	1.513.045	0
482	Други градежни објекти	154.361.776	208.226.313	0	0	0	0	9.900.000	18.127.909	164.261.776	226.354.222
483	Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	1.449.000	1.938.543	1.449.000	1.938.543
485	Вложување и нефинансиски средства	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ - РЕБАЛАНС

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
488	Купување на возила	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	525.000	0	4.500.000	1.025.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	27.180.000	27.180.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	25.000.000	53.180.000	53.180.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	5.880.320	5.880.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.880.320	5.880.320
492	Отплата на главница кон домашни институции	5.880.320	5.880.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.880.320	5.880.320

475.530.608 536.146.001 47.123.500 46.983.500 513.786.835 516.085.074 46.989.645 46.989.645 39.000.000 39.000.000 1.122.130.588 1.185.204.220

БИЛАНС НА КАПИТАЛНИ РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	200.471.776	254.818.024	600.000	38.700	0	0	20.469.645	24.587.286	26.000.000	26.000.000	247.541.421	305.444.010
480	Купување на опрема и машини	8.430.000	8.911.711	600.000	38.700	0	0	3.607.600	3.995.834	0	0	12.637.600	12.946.245
481	Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	1.513.045	0	0	0	1.513.045	0
482	Други градежни објекти	154.361.776	208.226.313	0	0	0	0	9.900.000	18.127.909	0	0	164.261.776	228.354.222
483	Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	1.449.000	1.938.543	0	0	1.449.000	1.938.543
485	Вложувања и нефинансиски средства	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
486	Купување на возила	500.000	500.000	0	0	0	0	4.000.000	525.000	0	0	4.500.000	1.025.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	27.160.000	27.160.000	0	0	0	0	0	0	26.000.000	26.000.000	53.160.000	53.160.000

БИЛАНС НА ТЕКОВНО - ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ РЕБАЛАНС

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	109.384.608	109.384.608	0	0	398.562.547	398.962.547	0	0	0	0	507.947.155	509.347.155
401	Основни плати	73.537.464	73.537.464	0	0	290.448.982	291.429.270	0	0	0	0	363.986.446	364.986.734
402	Придоноси за социјално осигурување	26.592.144	26.592.144	0	0	108.113.585	108.533.277	0	0	0	0	134.705.709	135.125.421
404	Надоместоци	9.255.000	8.255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.255.000	8.255.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3.390.000	3.390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.390.000	3.390.000
412	Постојана резерва (непредефинирани расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
413	Тековни резерви (резервни расходи)	1.690.000	1.690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.690.000	1.690.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	115.202.685	117.287.214	46.523.590	46.944.800	115.224.288	116.122.527	13.170.000	14.337.568	0	0	290.120.473	294.562.109
420	Патни и дневни расходи	1.550.000	1.550.000	553.000	553.000	0	0	0	0	0	0	2.103.000	2.988.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	25.220.000	25.220.000	5.887.500	5.837.500	22.200.400	24.286.521	0	160.000	0	0	53.317.900	55.604.021
423	Материјали и ситен инвентар	10.924.424	12.884.424	15.374.500	15.074.500	4.796.000	4.961.000	1.070.000	1.481.000	0	0	32.184.924	34.369.924
424	Поправки и тековно одржување	28.587.048	28.587.048	5.809.000	6.308.000	17.722.250	17.680.837	320.000	186.320	0	0	53.437.288	53.761.205
425	Договорни услуги	29.204.461	29.825.461	15.380.500	15.390.500	61.424.403	59.289.403	2.520.000	7.426.710	0	0	108.529.364	111.922.074
426	Други тековни расходи	8.296.752	9.420.281	810.000	1.071.300	868.235	883.161	8.160.000	3.569.243	0	0	18.134.987	14.743.985
427	Привремени вработувања	10.420.000	8.820.000	2.700.000	2.620.000	8.213.000	9.011.805	1.100.000	940.295	0	0	22.433.000	21.391.900
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	40.991.219	45.175.835	0	0	0	0	13.350.000	8.064.791	13.000.000	13.000.000	67.341.219	66.248.626
463	Трансфери до невладини организации	19.981.219	19.888.060	0	0	0	0	0	0	0	0	19.981.219	19.888.060
464	Резани трансфери	21.010.000	25.307.745	0	0	0	0	13.350.000	8.064.791	13.000.000	13.000.000	47.390.000	46.372.536
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	5.880.320	5.880.320	0	0	0	0	0	0	0	0	5.880.320	5.880.320
492	Отплата на главница кон домашни институции	5.880.320	5.880.320	0	0	0	0	0	0	0	0	5.880.320	5.880.320

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ПО ФУНКЦИИ НА ЕЛС

Ниво на: СТАВКА

Фун. ста. Фун. код	О П И С	Б У Џ Е Т					
		Буџет	Самостоятел. активности	Дотации	Донации	Кредити	ВКУПНО
701	ОПШТИ ЈАВНИ СЛУЖБИ	222.913.889	0	0	13.338.138	13.000.000	249.252.027
7011	ИЗВЕШТИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛНИ РАБОТИ, НАДБОРЕШНИ РАБОТИ	222.033.569	0	0	0	0	222.033.569
7013	ОПШТИ УСЛУГИ	880.320	0	0	13.338.138	13.000.000	27.218.458
703	ЈАВЕН РЕД И МИР	16.850.856	0	9.402.000	0	0	26.252.856
7032	ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛУГИ	16.850.856	0	9.402.000	0	0	26.252.856
704	ЕКОНОМСКИ РАБОТИ	107.175.991	0	0	3.441.747	0	110.617.738
7041	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ И РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО ТРУДОТ	2.319.680	0	0	3.441.747	0	5.761.427
7044	РУДАРСТВО, ЗАНАЕТЧИСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО	57.893.000	0	0	0	0	57.893.000
7045	ТРАНСПОРТ	46.963.311	0	0	0	0	46.963.311
705	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	53.874.430	0	0	0	0	53.874.430
7051	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИТЕ	6.870.000	0	0	0	0	6.870.000
7052	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	32.604.430	0	0	0	0	32.604.430
7056	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	14.400.000	0	0	0	0	14.400.000
706	ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	88.588.684	0	0	0	25.000.000	114.588.684
7062	РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	37.385.123	0	0	0	0	37.385.123
7063	ВОДОСНАБДУВАЊЕ	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
7064	ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦИ	30.773.561	0	0	0	0	30.773.561
7066	ДРУГИ ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	13.430.000	0	0	0	0	13.430.000
708	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА	25.948.000	513.500	7.976.129	1.500.000	0	35.929.629
7081	СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	13.550.000	0	0	0	0	13.550.000
7082	УСЛУГИ ЗА КУЛТУРА	12.390.000	513.500	7.976.129	1.500.000	0	22.379.629
709	ОБРАЗОВАНИЕ	9.070.440	46.470.000	498.706.945	9.737.500	0	563.984.885
7091	ПЕДАГОШКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	7.450.440	33.566.000	301.778.167	0	0	342.794.607
7092	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	1.620.000	12.904.000	196.928.778	9.737.500	0	221.190.278
710	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	11.731.711	0	0	18.972.260	0	30.703.971
7102	СТАРИ ЛИЦА	3.550.000	0	0	0	0	3.550.000
7109	ДРУГА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	8.181.711	0	0	18.972.260	0	27.153.971

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Фун.код Потпр.	О П И С	Б У Д Ж Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самостоятел. активности	Дотации	Донации	Кредити	
7011	ИЗВШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛНИ РАБОТИ, НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	222.033.569	0	0	0	0	222.033.569
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000
A30	ПОДИМИРУВАЊЕ НА ДОСПЕАНИ, А НЕПЛАТЕНИ ОБВРСКИ	64.337.319	0	0	0	0	64.337.319
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	8.521.632	0	0	0	0	8.521.632
D10	МЕСНА САМОУПРАВА	0	0	0	0	0	0
DAA	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМОВИ НА КУЛТУРА	3.176.439	0	0	0	0	3.176.439
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	137.398.179	0	0	0	0	137.398.179
E90	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000
7013	ОПШТИ УСЛУГИ	880.320	0	0	13.338.138	13.000.000	27.218.458
M80	ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА	880.320	0	0	13.338.138	13.000.000	27.218.458
7032	ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛУГИ	16.850.856	0	9.402.000	0	0	26.252.856
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	16.850.856	0	9.402.000	0	0	26.252.856
7041	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ И РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО ТРУДОТ	2.319.680	0	0	3.441.747	0	5.761.427
G4V	НОВА НАСЕЛБА ВО ТУРСКО МААЛО	319.680	0	0	841.747	0	1.161.427
G4V	НВО ЦЕНТАР	2.000.000	0	0	2.600.000	0	4.600.000
7044	РУДАРСТВО, ЗАНАЕТЧИСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО	57.893.000	0	0	0	0	57.893.000
F20	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ	400.000	0	0	0	0	400.000
FAA	УЛИЦИ ВО ГРАД СТРУМИЦА	44.063.000	0	0	0	0	44.063.000
FAV	ТРОТОАРИ ВО ГРАД СТРУМИЦА	5.830.000	0	0	0	0	5.830.000
FAI	УРЕДУВАЊЕ СО ИНФРАСТРУКТУРА СУФИЛАР	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
FAJ	УРБАН МОСТ	600.000	0	0	0	0	600.000
FAV	УЛИЦИ ВО ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
7045	ТРАНСПОРТ	46.963.311	0	0	0	0	46.963.311
J80	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌОТ	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000
JDA	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	37.363.311	0	0	0	0	37.363.311
JEA	ПАРКИРАЛИШТА	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000
7051	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИТЕ	6.870.000	0	0	0	0	6.870.000
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	6.870.000	0	0	0	0	6.870.000
7052	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	32.604.430	0	0	0	0	32.604.430
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
		536.146.001	46.983.500	516.085.074	46.989.645	39.000.000	1.185.204.220

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Фун. код Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самофинанс. активности	Дотации	Донации	Кредити	
J1A	НОВИ КАНАЛИЗАЦИИ ВО ГРАДОТ И ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ	10.835.521	0	0	0	0	10.835.521
J1G	КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	20.768.909	0	0	0	0	20.768.909
7056	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	14.400.000	0	0	0	0	14.400.000
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
JMA	НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШНИ	4.550.000	0	0	0	0	4.550.000
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	2.850.000	0	0	0	0	2.850.000
RAA	СТАЦИОНАР ЗА БЕЗДОВНИ ЖИВОТНИ	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000
RAV	ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ФАСАДИ	300.000	0	0	0	0	300.000
7062	РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	37.385.123	0	0	0	0	37.385.123
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
FDA	УРЕДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИТЕ ПОДРАЧЈА	12.100.082	0	0	0	0	12.100.082
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	10.565.041	0	0	0	0	10.565.041
JNA	УРБАНА ОПРЕМА	4.330.000	0	0	0	0	4.330.000
7063	ВОДОСНАБДУВАЊЕ	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
JGA	ВОДОСВОД ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
7064	ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦИ	30.773.561	0	0	0	0	30.773.561
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	18.700.000	0	0	0	0	18.700.000
JAA	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	12.073.561	0	0	0	0	12.073.561
7066	ДРУГИ ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	13.430.000	0	0	0	26.000.000	39.430.000
JLA	ИЗГРАДА НА МРЕЖА ЗА ГАС	13.430.000	0	0	0	26.000.000	39.430.000
7081	СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	13.550.000	0	0	0	0	13.550.000
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	13.550.000	0	0	0	0	13.550.000
7082	УСЛУГИ ЗА КУЛТУРА	12.390.000	513.500	7.976.129	1.500.000	0	22.379.629
K10	БИБЛИОТЕКАРСТВО	0	500.000	6.490.568	0	0	6.990.568
K20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	100.000	13.500	1.485.561	0	0	1.599.061
K30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	7.890.000	0	0	0	0	7.890.000
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	3.600.000	0	0	1.500.000	0	5.100.000
KAA	СПОМЕНИЦИ	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
7091	ПЕДАГОШКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	7.450.440	33.566.000	301.778.167	0	0	342.794.607
N10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	5.350.440	12.818.000	253.217.587	0	0	271.386.027
NAB	КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕ	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНИ	0	20.748.000	48.560.580	0	0	69.308.580

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Функционален Потпрограма	О П И С	Б У Д Ж Е Т					
		Буџет	Самодружан, активности	Дотации	Донации	Кредити	ВКУПНО
7082	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	1.620.000	12.904.000	196.928.778	9.737.500	0	221.190.278
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	1.620.000	12.904.000	196.928.778	9.737.500	0	221.190.278
7102	СТАРИ ЛИЦА	3.550.000	0	0	0	0	3.550.000
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	3.550.000	0	0	0	0	3.550.000
7109	ДРУГА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	8.181.711	0	0	18.972.260	0	27.153.971
V40	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	0	0	0	2.700.000	0	2.700.000
V4A	ДОНАЦИЈА-ИПА	7.681.711	0	0	7.344.540	0	15.026.251
V4B	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДБА НА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0	0	0	185.320	0	185.320
V4V	ПОВЕЧЕНАМЕНСКИ СОЦИЈАЛЕН ЦЕНТАР-АМБАСАДА НА Р. БУГАРИЈА	0	0	0	8.500.000	0	8.500.000
X10	РОДОВА ЕДНАКВОСТ	500.000	0	0	242.400	0	742.400

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија, Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самодинамички активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
A0	475.530.608	536.146.001	47.123.510	46.983.500	513.786.835	516.683.074	46.983.645	46.983.645	39.000.000	39.000.000	1.122.430.588	1.185.264.220
A0	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
ПРИХОДИ:												
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
РАСХОДИ:												
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	5.500.000
401	Основен плати	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
404	Надоместоци	4.900.000	4.900.000	0	0	0	0	0	0	0	4.900.000	4.900.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
412	Погојана резерва (непредавидливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	5.500.000
401	Основен плати	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
404	Надоместоци	4.900.000	4.900.000	0	0	0	0	0	0	0	4.900.000	4.900.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
412	Погојана резерва (непредавидливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самодинамични активности		Расходи од догадки		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
A3	ПОДМИРУВАЊЕ НА ДОСТЕПАНИ, А НЕПЛАТЕНИ ОБВРСКИ	64.337.319	64.337.319	0	0	0	0	0	0	0	0	64.337.319	64.337.319
ПРИХОДИ:													
A30	ПОДМИРУВАЊЕ НА ДОСТЕПАНИ, А НЕПЛАТЕНИ ОБВРСКИ	64.337.319	64.337.319	0	0	0	0	0	0	0	0	64.337.319	64.337.319
РАСХОДИ:													
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	9.941.509	9.941.509	0	0	0	0	0	0	0	0	9.941.509	9.941.509
424	Поправки и тековно одржување	1.267.048	1.267.048	0	0	0	0	0	0	0	0	1.267.048	1.267.048
425	Договорни услуги	8.674.461	8.674.461	0	0	0	0	0	0	0	0	8.674.461	8.674.461
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	54.395.810	54.395.810	0	0	0	0	0	0	0	0	54.395.810	54.395.810
482	Други градежни објекти	54.395.810	54.395.810	0	0	0	0	0	0	0	0	54.395.810	54.395.810
A30	ПОДМИРУВАЊЕ НА ДОСТЕПАНИ, А НЕПЛАТЕНИ ОБВРСКИ	64.337.319	64.337.319	0	0	0	0	0	0	0	0	64.337.319	64.337.319
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	9.941.509	9.941.509	0	0	0	0	0	0	0	0	9.941.509	9.941.509
424	Поправки и тековно одржување	1.267.048	1.267.048	0	0	0	0	0	0	0	0	1.267.048	1.267.048
425	Договорни услуги	8.674.461	8.674.461	0	0	0	0	0	0	0	0	8.674.461	8.674.461
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	54.395.810	54.395.810	0	0	0	0	0	0	0	0	54.395.810	54.395.810
482	Други градежни објекти	54.395.810	54.395.810	0	0	0	0	0	0	0	0	54.395.810	54.395.810

475.530.608 536.146.001 47.122.500 46.993.500 513.786.535 516.065.674 46.993.645 46.999.645 39.000.000 39.000.000 1.122.430.588 1.195.204.220

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од додачи		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
D00	ГРАДОНАЧЛНИК	8.521.632	8.521.632	0	0	0	0	0	0	0	0	8.521.632	8.521.632
ПРИХОДИ:													
D00	ГРАДОНАЧЛНИК	8.521.632	8.521.632	0	0	0	0	0	0	0	0	8.521.632	8.521.632
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	3.200.413	3.200.413	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.413	3.200.413
401	Основни плати	2.454.498	2.454.498	0	0	0	0	0	0	0	0	2.454.498	2.454.498
402	Придоноси за социјално осигурување	745.915	745.915	0	0	0	0	0	0	0	0	745.915	745.915
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
413	Таксови резерви (за резервни расходи)	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.721.219	3.721.219	0	0	0	0	0	0	0	0	3.721.219	3.721.219
463	Трансфери до невладини организации	721.219	721.219	0	0	0	0	0	0	0	0	721.219	721.219
464	Разни трансфери	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
D00	ГРАДОНАЧЛНИК	8.521.632	8.521.632	0	0	0	0	0	0	0	0	8.521.632	8.521.632
46	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	3.200.413	3.200.413	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.413	3.200.413
401	Основни плати	2.454.498	2.454.498	0	0	0	0	0	0	0	0	2.454.498	2.454.498
402	Придоноси за социјално осигурување	745.915	745.915	0	0	0	0	0	0	0	0	745.915	745.915
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
413	Таксови резерви (за резервни расходи)	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.721.219	3.721.219	0	0	0	0	0	0	0	0	3.721.219	3.721.219
463	Трансфери до невладини организации	721.219	721.219	0	0	0	0	0	0	0	0	721.219	721.219
464	Разни трансфери	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000

475.530.608 536.146.001 47.121.500 46.983.500 513.786.235 516.085.074 46.993.645 46.989.645 36.000.000 39.000.000 1.122.430.588 1.185.204.220

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самодинамички активности		Расходи од догазми		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
DA МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)	3.500.000	3.176.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.176.439
ПРИХОДИ:														
DMA РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМОВИ НА КУЛТУРА	3.500.000	3.176.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.176.439
РАСХОДИ:														
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.500.000	3.176.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.176.439
482 Други градежни објекти	3.500.000	3.176.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.176.439
DMA РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМОВИ НА КУЛТУРА	3.500.000	3.176.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.176.439
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.500.000	3.176.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.176.439
482 Други градежни објекти	3.500.000	3.176.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.176.439

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
E0	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	137.398.179	137.398.179	0	0	0	0	0	0	0	0	137.398.179	137.398.179
ПРИХОДИ:													
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	137.398.179	137.398.179	0	0	0	0	0	0	0	0	137.398.179	137.398.179
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	90.798.179	90.798.179	0	0	0	0	0	0	0	0	90.798.179	90.798.179
401	Основни плати	63.469.610	63.469.610	0	0	0	0	0	0	0	0	63.469.610	63.469.610
402	Придоноси за социјално осигурување	22.973.569	22.973.569	0	0	0	0	0	0	0	0	22.973.569	22.973.569
404	Надоместоци	4.355.000	4.355.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.355.000	4.355.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	44.700.000	44.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	44.700.000	44.700.000
420	Плати и дневни расходи	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	13.520.000	13.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.520.000	13.520.000
423	Материјали и општен инвентар	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
424	Поправки и тековно одржување	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	3.300.000
425	Договорни услуги	6.180.000	6.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.180.000	6.180.000
426	Други тековни расходи	6.150.000	6.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.150.000	6.150.000
427	Привремена вработувања	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
452	Каматни плаќања кон донашни кредитори	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
464	Разни трансфери	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	137.398.179	137.398.179	0	0	0	0	0	0	0	0	137.398.179	137.398.179
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	90.798.179	90.798.179	0	0	0	0	0	0	0	0	90.798.179	90.798.179
401	Основни плати	63.469.610	63.469.610	0	0	0	0	0	0	0	0	63.469.610	63.469.610
402	Придоноси за социјално осигурување	22.973.569	22.973.569	0	0	0	0	0	0	0	0	22.973.569	22.973.569
404	Надоместоци	4.355.000	4.355.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.355.000	4.355.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	44.700.000	44.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	44.700.000	44.700.000
420	Плати и дневни расходи	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	13.520.000	13.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.520.000	13.520.000
423	Материјали и општен инвентар	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
424	Поправки и тековно одржување	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	3.300.000
425	Договорни услуги	6.180.000	6.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.180.000	6.180.000
426	Други тековни расходи	6.150.000	6.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.150.000	6.150.000
427	Привремена вработувања	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

475.530.608	530.146.001	47.123.500	46.983.500	513.786.835	516.085.074	46.989.645	46.989.645	39.000.000	39.000.000	1.122.430.588	1.185.204.220		
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
464	Разни трансфери	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
F1	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
ПРИХОДИ:											
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
РАСХОДИ:											
42	СТОКИ И УСЛУГИ	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
425	Договорни услуги	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
425	Договорни услуги	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000

475.530.608 536.146.001 47.123.900 46.993.900 513.786.835 516.085.074 46.993.945 46.993.945 39.000.000 39.000.000 1.122.430.588 1.185.204.220

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
475.530.698	536.146.091	47.123.500	46.983.500	513.786.855	516.085.074	46.989.645	45.989.645	39.000.000	39.000.000	1.122.430.588	1.185.204.220		
FA УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)		42.493.000	57.493.000	0	0	0	0	0	0	42.493.000	57.493.000		
ПРИХОДИ:													
FAA	УЛИЦИ ВО ГРАД СТРУМИЦА	29.063.000	44.063.000	0	0	0	0	0	0	29.063.000	44.063.000		
FAB	ТРОТОАРИ ВО ГРАД СТРУМИЦА	5.830.000	5.830.000	0	0	0	0	0	0	5.830.000	5.830.000		
FAI	УРЕДУВАЊЕ СО ИНФРАСТРУКТУРА СУОМЛАР	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000		
FAJ	УРБАН МОСТ	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000		
FAV	УЛИЦИ ВО ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000		
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	42.493.000	57.493.000	0	0	0	0	0	0	42.493.000	57.493.000		
482	Други градежни објекти	32.493.000	47.493.000	0	0	0	0	0	0	32.493.000	47.493.000		
485	Вложувања и нефинансиски средства	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000		
FAA	УЛИЦИ ВО ГРАД СТРУМИЦА	29.063.000	44.063.000	0	0	0	0	0	0	29.063.000	44.063.000		
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	29.063.000	44.063.000	0	0	0	0	0	0	29.063.000	44.063.000		
482	Други градежни објекти	18.063.000	34.063.000	0	0	0	0	0	0	18.063.000	34.063.000		
485	Вложувања и нефинансиски средства	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000		
FAB	ТРОТОАРИ ВО ГРАД СТРУМИЦА	5.830.000	5.830.000	0	0	0	0	0	0	5.830.000	5.830.000		
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.830.000	5.830.000	0	0	0	0	0	0	5.830.000	5.830.000		
482	Други градежни објекти	5.830.000	5.830.000	0	0	0	0	0	0	5.830.000	5.830.000		
FAI	УРЕДУВАЊЕ СО ИНФРАСТРУКТУРА СУОМЛАР	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000		
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000		
482	Други градежни објекти	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000		
FAJ	УРБАНИОСТ	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000		
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000		
482	Други градежни објекти	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000		
FAV	УЛИЦИ ВО ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000		
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000		
482	Други градежни објекти	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000		

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

475.530.808		536.146.081	47.123.500	46.993.500	513.766.835	516.995.074	46.993.645	46.998.645	39.000.000	39.000.000	1.122.430.588	1.185.264.220	
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
FD	УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	5.307.286	12.100.082	0	0	0	0	0	0	0	0	5.307.286	12.100.082
ПРИХОДИ:													
FDA	УРЕДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИТЕ ПОДРАЧЈА	5.307.286	12.100.082	0	0	0	0	0	0	0	0	5.307.286	12.100.082
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.307.286	12.100.082	0	0	0	0	0	0	0	0	5.307.286	12.100.082
482	Други градежни објекти	5.307.286	12.100.082	0	0	0	0	0	0	0	0	5.307.286	12.100.082
FDA	УРЕДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИТЕ ПОДРАЧЈА	5.307.286	12.100.082	0	0	0	0	0	0	0	0	5.307.286	12.100.082
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.307.286	12.100.082	0	0	0	0	0	0	0	0	5.307.286	12.100.082
482	Други градежни објекти	5.307.286	12.100.082	0	0	0	0	0	0	0	0	5.307.286	12.100.082

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од догаци		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет		Буџет		Буџет		Буџет		Буџет		Буџет	
		Ребаланс	Ребаланс	Ребаланс	Ребаланс	Ребаланс	Ребаланс	Ребаланс	Ребаланс	Ребаланс	Ребаланс	Ребаланс	Ребаланс
475	530.808	536.146.001	47.123.500	46.983.500	513.766.835	515.095.074	46.988.645	46.988.645	0	0	0	11.436.752	10.955.041
Г1 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ													
ПРИХОДИ:													
Г10 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ													
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.486.752	1.539.881	0	0	0	0	0	0	0	0	1.486.752	1.539.881
423	Материјали и опен инвентар	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
425	Договорни услуги	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
426	Други тековни расходи	576.752	629.881	0	0	0	0	0	0	0	0	576.752	629.881
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	9.950.000	9.415.160	0	0	0	0	0	0	0	0	9.950.000	9.415.160
483	Трансфери до невладини организации	5.300.000	5.246.871	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300.000	5.246.871
484	Разни трансфери	4.650.000	4.168.289	0	0	0	0	0	0	0	0	4.650.000	4.168.289
Г10 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.486.752	1.539.881	0	0	0	0	0	0	0	0	1.486.752	1.539.881
423	Материјали и опен инвентар	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
425	Договорни услуги	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
426	Други тековни расходи	576.752	629.881	0	0	0	0	0	0	0	0	576.752	629.881
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	9.950.000	9.415.160	0	0	0	0	0	0	0	0	9.950.000	9.415.160
483	Трансфери до невладини организации	5.300.000	5.246.871	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300.000	5.246.871
484	Разни трансфери	4.650.000	4.168.289	0	0	0	0	0	0	0	0	4.650.000	4.168.289

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
GA	ИЗГРАДА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ	2,319,680	2,319,680	0	0	0	0	2,600,000	3,441,747	0	0	4,919,680	5,761,427
ПРИХОДИ:													
GA8	НОВА НАСЕЛБА ВО ТУРСКО МААЛО	319,680	319,680	0	0	0	0	0	841,747	0	0	319,680	1,161,427
GAU	НВО ЦЕНТАР	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,600,000	2,600,000	0	0	4,600,000	4,600,000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2,319,680	2,319,680	0	0	0	0	2,600,000	3,441,747	0	0	4,919,680	5,761,427
480	Купување на опрема и машини	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	0	0	2,300,000	2,300,000
482	Други градежни објекти	1,319,680	1,319,680	0	0	0	0	1,300,000	2,141,747	0	0	2,619,680	3,461,427
GA8	НОВА НАСЕЛБА ВО ТУРСКО МААЛО	319,680	319,680	0	0	0	0	0	841,747	0	0	319,680	1,161,427
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	319,680	319,680	0	0	0	0	0	841,747	0	0	319,680	1,161,427
482	Други градежни објекти	319,680	319,680	0	0	0	0	0	841,747	0	0	319,680	1,161,427
GAU	НВО ЦЕНТАР	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,600,000	2,600,000	0	0	4,600,000	4,600,000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,600,000	2,600,000	0	0	4,600,000	4,600,000
480	Купување на опрема и машини	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	0	0	2,300,000	2,300,000
482	Други градежни објекти	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	0	0	2,300,000	2,300,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
475.530.608	536.146.001	47.123.500	46.983.500	513.786.835	516.085.074	46.989.845	46.989.845	39.000.000	39.000.000	1.122.430.588	1.185.204.220
J2	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧУСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
ПРИХОДИ:											
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧУСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
РАСХОДИ:											
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
424	Поправки и тековно одржување	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧУСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
424	Поправки и тековно одржување	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J3	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	17.700.000	18.700.000	0	0	0	0	0	0	17.700.000	18.700.000
ПРИХОДИ:											
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	17.700.000	18.700.000	0	0	0	0	0	0	17.700.000	18.700.000
РАСХОДИ:											
42	СТОКИ И УСЛУГИ	17.700.000	18.700.000	0	0	0	0	0	0	17.700.000	18.700.000
421	Комунални услуги, преенне, комуникација и транспорт	11.500.000	11.500.000	0	0	0	0	0	0	11.500.000	11.500.000
424	Поправки и тековно одржување	6.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	6.200.000	7.200.000
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	17.700.000	18.700.000	0	0	0	0	0	0	17.700.000	18.700.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	17.700.000	18.700.000	0	0	0	0	0	0	17.700.000	18.700.000
421	Комунални услуги, преенне, комуникација и транспорт	11.500.000	11.500.000	0	0	0	0	0	0	11.500.000	11.500.000
424	Поправки и тековно одржување	6.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	6.200.000	7.200.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
475.530.008	536.446.001	47.123.500	46.993.500	513.786.835	516.085.074	46.999.645	46.999.645	39.000.000	39.000.000	1.122.430.588	1.185.204.220		
ПРИХОДИ:													
140	ЈАВНА ЧИСТОТА	6.870.000	6.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.870.000	6.870.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.870.000	6.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.870.000	6.870.000
424	Поправки и тековно одржување	6.870.000	6.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.870.000	6.870.000
140	ЈАВНА ЧИСТОТА	6.870.000	6.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.870.000	6.870.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.870.000	6.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.870.000	6.870.000
424	Поправки и тековно одржување	6.870.000	6.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.870.000	6.870.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирани активности		Расходи од дотации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
475	530.508	536.145.001	47.123.500	46.983.500	513.786.835	516.085.074	46.989.645	39.000.000	39.000.000	1.122.430.588	1.185.264.220
J6	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈОТ	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000
ПРИХОДИ:											
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈОТ	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000
РАСХОДИ:											
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000
423	Материјали и ситен инвентар	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
424	Поправки и тековно одржување	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000
423	Материјали и ситен инвентар	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
424	Поправки и тековно одржување	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
475.530.608	536.146.001	47.123.500	46.983.500	513.786.835	516.083.074	46.989.645	45.989.645	39.000.000	39.000.000	1.122.430.588	1.185.204.220		
Ј7 ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО													
ПРИХОДИ:													
Ј70 ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО													
РАСХОДИ:													
42 СТОКИ И УСЛУГИ													
424 Потражки и тековно одржување													
Ј70 ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО													
42 СТОКИ И УСЛУГИ													
424 Потражки и тековно одржување													

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

475.530.863 538.146.061 47.123.500 48.983.500 513.768.835 518.085.074 48.989.645 46.989.645 39.000.000 39.000.000 1.122.430.588 1.185.264.220

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JA	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	11.450.000	12.073.561	0	0	0	0	0	0	0	0	11.450.000	12.073.561

ПРИХОДИ :

JAА	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	11.450.000	12.073.561	0	0	0	0	0	0	0	0	11.450.000	12.073.561
-----	---------------------------------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------

РАСХОДИ :

48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	11.450.000	12.073.561	0	0	0	0	0	0	0	0	11.450.000	12.073.561
482	Други градежни објекти	2.500.000	3.123.561	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	3.123.561
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	8.950.000	8.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.950.000	8.950.000

JAА	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	11.450.000	12.073.561	0	0	0	0	0	0	0	0	11.450.000	12.073.561
-----	---------------------------------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------

48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	11.450.000	12.073.561	0	0	0	0	0	0	0	0	11.450.000	12.073.561
482	Други градежни објекти	2.500.000	3.123.561	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	3.123.561
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	8.950.000	8.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.950.000	8.950.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	475.530.803		538.146.001		47.123.500		48.993.900		513.708.835		516.085.074		48.999.645		48.999.645		39.000.000		39.000.000		1.122.430.598		1.185.204.220	
		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J0	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	20.446.000	37.363.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.446.000	37.363.311	0	0
ПРИХОДИ:																									
J0A	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	20.446.000	37.363.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.446.000	37.363.311	0	0
РАСХОДИ:																									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	20.446.000	37.363.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.446.000	37.363.311	0	0
482	Други градежни објекти	20.446.000	37.363.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.446.000	37.363.311	0	0
J0A	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И	20.446.000	37.363.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.446.000	37.363.311	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	20.446.000	37.363.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.446.000	37.363.311	0	0
482	Други градежни објекти	20.446.000	37.363.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.446.000	37.363.311	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од саморенесирани активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
475.536.668	536.146.001	47.123.500	46.983.500	513.786.835	516.085.074	46.999.645	46.999.645	36.000.000	39.000.000	1.122.436.938	1.185.204.226
ЈЕ ИЗГРАДА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ											
ПРИХОДИ:											
ЈЕА ПЕРЖУРАЛИШТА											
		4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000
РАСХОДИ:											
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ											
488	Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000
		4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000
ЈЕА ПЕРЖУРАЛИШТА											
		4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ											
488	Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000
		4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
475.530.808	530.146.001	47.123.500	46.983.500	513.786.835	516.085.074	46.989.845	46.989.845	39.000.000	39.000.000	1.122.430.393	1.185.204.220		
ПРИХОДИ:													
JGA	ВОДОСВОД ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
482	Други градежни објекти	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
JGA	ВОДОСВОД ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
482	Други градежни објекти	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
Ј1	ИЗГРАДА НА СИСТЕМИ ЗА ОВЕНДУВАЊЕ И ПРЕЧУСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДА	16.750.000	31.604.430	0	0	0	0	0	0	16.750.000	31.604.430
ПРИХОДИ:											
Ј1А	НОВИ КАНАЛИЗАЦИИ ВО ГРАДОТ И ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ	11.250.000	10.835.521	0	0	0	0	0	0	11.250.000	10.835.521
Ј1Г	КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛЕНИИ МЕСТА	5.500.000	20.768.909	0	0	0	0	0	0	5.500.000	20.768.909
РАСХОДИ:											
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	16.750.000	31.604.430	0	0	0	0	0	0	16.750.000	31.604.430
482	Други градежни објекти	16.750.000	31.604.430	0	0	0	0	0	0	16.750.000	31.604.430
Ј1А	НОВИ КАНАЛИЗАЦИИ ВО ГРАДОТ И ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ	11.250.000	10.835.521	0	0	0	0	0	0	11.250.000	10.835.521
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	11.250.000	10.835.521	0	0	0	0	0	0	11.250.000	10.835.521
482	Други градежни објекти	11.250.000	10.835.521	0	0	0	0	0	0	11.250.000	10.835.521
Ј1Г	КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛЕНИИ МЕСТА	5.500.000	20.768.909	0	0	0	0	0	0	5.500.000	20.768.909
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.500.000	20.768.909	0	0	0	0	0	0	5.500.000	20.768.909
482	Други градежни објекти	5.500.000	20.768.909	0	0	0	0	0	0	5.500.000	20.768.909

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дојави		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JL	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	13.430.000	13.430.000	0	0	0	0	0	26.000.000	26.000.000	39.430.000
JLA	ИЗГРАДА НА МРЕЖА ЗА ГАС	13.430.000	13.430.000	0	0	0	0	0	26.000.000	26.000.000	39.430.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	13.430.000	13.430.000	0	0	0	0	0	26.000.000	26.000.000	39.430.000
489	Капитални субвенции за претпријатје и невладини организации	13.430.000	13.430.000	0	0	0	0	0	26.000.000	26.000.000	39.430.000
JLA	ИЗГРАДА НА МРЕЖА ЗА ГАС	13.430.000	13.430.000	0	0	0	0	0	26.000.000	26.000.000	39.430.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	13.430.000	13.430.000	0	0	0	0	0	26.000.000	26.000.000	39.430.000
489	Капитални субвенции за претпријатје и невладини организации	13.430.000	13.430.000	0	0	0	0	0	26.000.000	26.000.000	39.430.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

475.530.608	516.146.061	47.123.500	46.983.500	513.786.835	516.095.074	46.986.645	46.986.645	39.000.000	39.000.000	1.122.430.588	1.185.204.220
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самодинамички активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
ЈМ	ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000
ПРИХОДИ:											
ЈМА	НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ	4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000
РАСХОДИ:											
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000
482	Други градежни објекти	4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000
ЈМА	НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ	4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000
482	Други градежни објекти	4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JN	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	4.330.000	4.330.000	0	0	0	0	0	0	4.330.000	4.330.000
ПРИХОДИ:											
JNA	УРБАНА ОПРЕМА	4.330.000	4.330.000	0	0	0	0	0	0	4.330.000	4.330.000
РАСХОДИ:											
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.330.000	4.330.000	0	0	0	0	0	0	4.330.000	4.330.000
480	Купување на опрема и машини	4.330.000	4.330.000	0	0	0	0	0	0	4.330.000	4.330.000
JNA	УРБАНА ОПРЕМА	4.330.000	4.330.000	0	0	0	0	0	0	4.330.000	4.330.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.330.000	4.330.000	0	0	0	0	0	0	4.330.000	4.330.000
480	Купување на опрема и машини	4.330.000	4.330.000	0	0	0	0	0	0	4.330.000	4.330.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расход од самостојноста		Расход од донации		Расход од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
475.530.608	536.146.001	47.123.500	46.983.500	513.798.835	516.085.074	46.983.645	46.983.645	39.000.000	39.000.000	1.122.430.583	1.183.294.220
K2	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЛНОСТ	100.000	100.000	13.500	13.500	1.457.635	1.485.561	0	0	1.571.135	1.599.061
ПРИХОДИ:											
K20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЛНОСТ	100.000	100.000	13.500	13.500	1.457.635	1.485.561	0	0	1.571.135	1.599.061
РАСХОДИ:											
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	1.320.000	1.320.000	0	0	1.320.000	1.320.000
401	Основни плати	0	0	0	0	964.920	964.920	0	0	964.920	964.920
402	Помошни за социјално осигурување	0	0	0	0	355.080	355.080	0	0	355.080	355.080
42	СТОКИ И УСЛУГИ	100.000	100.000	13.500	13.500	137.635	165.561	0	0	251.135	279.061
421	Комунални услуги, прехрана, комуникација и транспорт	0	0	0	0	10.000	13.000	0	0	10.000	13.000
423	Материјали и опен инвентар	0	0	5.000	5.000	20.000	36.000	0	0	25.000	40.000
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
425	Доплатени услуги	0	0	3.500	3.500	65.000	65.000	0	0	68.500	68.500
426	Други тековни расходи	100.000	100.000	5.000	5.000	42.635	47.561	0	0	147.635	152.561
K20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЛНОСТ	100.000	100.000	13.500	13.500	1.457.635	1.485.561	0	0	1.571.135	1.599.061
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	1.320.000	1.320.000	0	0	1.320.000	1.320.000
401	Основни плати	0	0	0	0	964.920	964.920	0	0	964.920	964.920
402	Помошни за социјално осигурување	0	0	0	0	355.080	355.080	0	0	355.080	355.080
42	СТОКИ И УСЛУГИ	100.000	100.000	13.500	13.500	137.635	165.561	0	0	251.135	279.061
421	Комунални услуги, прехрана, комуникација и транспорт	0	0	0	0	10.000	13.000	0	0	10.000	13.000
423	Материјали и опен инвентар	0	0	5.000	5.000	20.000	36.000	0	0	25.000	40.000
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
425	Доплатени услуги	0	0	3.500	3.500	65.000	65.000	0	0	68.500	68.500
426	Други тековни расходи	100.000	100.000	5.000	5.000	42.635	47.561	0	0	147.635	152.561

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од догаѓули		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
К30	МУЗЕЈСКА И КУЛТУРНО-ТЕЧНА ДЕЈНОСТ	7.690.000	7.690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.690.000	7.690.000
ПРИХОДИ:													
К30	МУЗЕЈСКА И КУЛТУРНО-ТЕЧНА ДЕЈНОСТ	7.690.000	7.690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.690.000	7.690.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
425	Договорни услуги	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	7.360.000	7.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.360.000	7.360.000
463	Трансфери до невладини организации	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
464	Разни трансфери	7.060.000	7.060.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.060.000	7.060.000
К30	МУЗЕЈСКА И КУЛТУРНО-ТЕЧНА ДЕЈНОСТ	7.690.000	7.690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.690.000	7.690.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
425	Договорни услуги	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	7.360.000	7.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.360.000	7.360.000
463	Трансфери до невладини организации	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
464	Разни трансфери	7.060.000	7.060.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.060.000	7.060.000

475.530.608 536.146.001 47.120.500 46.693.500 513.786.835 516.693.074 46.993.645 46.993.645 39.000.000 39.000.000 1.122.439.588 1.185.204.229

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостандардни активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
475	538.608	538.148.001	47.123.500	46.983.500	513.796.835	516.085.074	46.983.545	46.983.545	39.000.000	39.000.000	1.122.430.588	1.185.204.220	
K4	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО												
			2.500.000	3.800.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	4.000.000	5.100.000
ПРИХОДИ:													
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО												
			2.500.000	3.800.000	0	0	0	1500000	1500000	0	0	4.000.000	5.100.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ												
425	Договорни услуги												
			1.600.000	2.700.000	0	0	0	850.000	850.000	0	0	2.450.000	3.550.000
			600.000	600.000	0	0	0	600.000	600.000	0	0	1.200.000	1.200.000
426	Други тековни расходи												
			1.000.000	2.100.000	0	0	0	250.000	250.000	0	0	1.250.000	2.350.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ												
464	Разни трансфери												
			900.000	900.000	0	0	0	650.000	650.000	0	0	1.550.000	1.550.000
			900.000	900.000	0	0	0	650.000	650.000	0	0	1.550.000	1.550.000
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО												
			2.500.000	3.800.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	4.000.000	5.100.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ												
425	Договорни услуги												
			1.600.000	2.700.000	0	0	0	850000	850000	0	0	2.450.000	3.550.000
			600.000	600.000	0	0	0	600.000	600.000	0	0	1.200.000	1.200.000
426	Други тековни расходи												
			1.000.000	2.100.000	0	0	0	250.000	250.000	0	0	1.250.000	2.350.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ												
			900.000	900.000	0	0	0	650000	650000	0	0	1.550.000	1.550.000
464	Разни трансфери												
			900.000	900.000	0	0	0	650.000	650.000	0	0	1.550.000	1.550.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

475-530.508 536.446.001 47.125.500 46.983.500 513.786.835 516.885.074 46.989.645 46.989.645 39.000.000 39.000.000 1.122.430.588 1.185.204.220

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
КА КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000

ПРИХОДИ:

КАА СТОМЕНИЦИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
---------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------

РАСХОДИ:

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
482 Други градежни објекти	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000

КАА СТОМЕНИЦИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
---------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
482 Други градежни објекти	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од догазми		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
1.0	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	13.550.000	13.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.550.000	13.550.000
ПРИХОДИ:													
1.00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	13.550.000	13.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.550.000	13.550.000
РАСХОДИ:													
4.6	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	13.550.000	13.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.550.000	13.550.000
4.63	Трансфери до невладини организации	12.900.000	12.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.900.000	12.900.000
4.64	Разни трансфери	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
1.00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	13.550.000	13.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.550.000	13.550.000
4.6	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	13.550.000	13.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.550.000	13.550.000
4.63	Трансфери до невладини организации	12.900.000	12.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.900.000	12.900.000
4.64	Разни трансфери	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000

475.530.608 536.146.001 47.123.500 46.983.500 513.786.835 516.065.074 46.983.645 46.983.645 39.000.000 39.000.000 1.122.430.588 1.185.264.220

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
475.530.603	536.146.001	47.123.500	46.983.500	513.796.835	516.685.074	46.983.645	46.985.645	39.000.000	39.000.000	1.122.430.568	1.185.204.220
Н1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ											
		3.050.440	5.350.440	12.818.000	12.818.000	253.024.000	253.217.587	0	0	268.882.440	271.386.027
ПРИХОДИ:											
N10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	3.050.440	5.350.440	12.818.000	12.818.000	253.024.000	253.217.587	0	0	268.882.440	271.386.027
РАСХОДИ:											
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	213.227.347	213.227.347	0	0	213.227.347	213.227.347
401	Основен плати	0	0	0	0	155.656.105	155.656.105	0	0	155.656.105	155.656.105
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	57.571.242	57.571.242	0	0	57.571.242	57.571.242
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.050.440	5.350.440	12.818.000	12.818.000	38.796.653	39.990.240	0	0	55.665.093	58.158.880
420	Патни и дневни расходи	0	0	255.000	255.000	0	0	0	0	255.000	255.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	191.000	191.000	12.302.795	12.302.795	0	0	12.387.400	12.493.795
423	Материјали и ситен инвентар	1.500.440	3.440.440	4.485.000	4.485.000	2.528.000	2.778.000	0	0	8.513.440	10.703.440
424	Поправки и тековно одржување	0	0	180.000	180.000	7.558.250	7.751.837	0	0	7.738.250	7.931.837
425	Договорни услуги	0	360.000	7.612.000	7.612.000	15.884.403	15.414.403	0	0	23.486.403	23.386.403
426	Други тековни расходи	50.000	50.000	95.000	95.000	459.600	479.600	0	0	604.600	624.600
427	Покривени вработувања	1.500.000	1.500.000	0	0	1.170.000	1.265.605	0	0	2.670.000	2.765.605
Н10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ											
		3.050.440	5.350.440	12.818.000	12.818.000	253.024.000	253.217.587	0	0	268.882.440	271.386.027
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	213.227.347	213.227.347	0	0	213.227.347	213.227.347
401	Основен плати	0	0	0	0	155.656.105	155.656.105	0	0	155.656.105	155.656.105
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	57.571.242	57.571.242	0	0	57.571.242	57.571.242
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.050.440	5.350.440	12.818.000	12.818.000	38.796.653	39.990.240	0	0	55.665.093	58.158.880
420	Патни и дневни расходи	0	0	255.000	255.000	0	0	0	0	255.000	255.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	191.000	191.000	12.302.795	12.302.795	0	0	12.387.400	12.493.795
423	Материјали и ситен инвентар	1.500.440	3.440.440	4.485.000	4.485.000	2.528.000	2.778.000	0	0	8.513.440	10.703.440
424	Поправки и тековно одржување	0	0	180.000	180.000	7.558.250	7.751.837	0	0	7.738.250	7.931.837
425	Договорни услуги	0	360.000	7.612.000	7.612.000	15.884.403	15.414.403	0	0	23.486.403	23.386.403
426	Други тековни расходи	50.000	50.000	95.000	95.000	459.600	479.600	0	0	604.600	624.600
427	Покривени вработувања	1.500.000	1.500.000	0	0	1.170.000	1.265.605	0	0	2.670.000	2.765.605

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од додатоци		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
N2. СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ		3.620.000	1.620.000	13.044.000	12.904.000	196.700.000	196.928.778	4.900.000	9.737.500	0	0	218.264.000	221.190.278
ПРИХОДИ:													
N20. СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ		3.620.000	1.620.000	13.044.000	12.904.000	196.700.000	196.928.778	4.900.000	9.737.500	0	0	218.264.000	221.190.278
РАСХОДИ:													
40. ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		0	0	0	0	126.000.000	126.000.000	0	0	0	0	126.000.000	126.000.000
401. Основни плати		0	0	0	0	91.969.943	91.969.943	0	0	0	0	91.969.943	91.969.943
402. Придоноси за социјално осигурување		0	0	0	0	34.030.057	34.030.057	0	0	0	0	34.030.057	34.030.057
42. СТОКИ И УСЛУГИ		3.540.000	1.540.000	12.544.000	12.904.000	70.700.000	70.928.778	4.900.000	7.075.500	0	0	91.984.000	92.452.278
420. Плати и дневни расходи		0	0	208.000	208.000	0	0	0	705.000	0	0	208.000	993.000
421. Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт		0	0	1.102.500	1.042.500	8.394.000	9.622.778	0	0	0	0	9.496.500	10.665.278
423. Материјали и опен инвентар		50.000	50.000	2.222.000	2.222.000	2.248.000	2.148.000	1.070.000	1.416.000	0	0	5.590.000	5.896.000
424. Поправки и тековно одржување		1.500.000	500.000	1.711.500	2.211.500	9.574.000	9.734.000	0	0	0	0	12.785.500	12.435.500
425. Договорни услуги		390.000	390.000	6.340.000	6.340.000	45.061.000	43.736.000	1.920.000	2.875.000	0	0	53.731.000	53.322.000
426. Други тековни расходи		290.000	290.000	260.000	260.000	350.000	350.000	1.910.000	2.002.500	0	0	2.810.000	2.902.500
427. Прекретени вработувања		1.320.000	320.000	700.000	620.000	5.043.000	5.368.000	0	0	0	0	7.963.000	6.298.000
46. СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		80.000	80.000	0	0	0	0	0	2.658.000	0	0	88.000	2.738.000
464. Разни трансфери		80.000	80.000	0	0	0	0	0	2.658.000	0	0	88.000	2.738.000
48. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
480. Купување на опрема и машини		0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
N20. СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ		3.620.000	1.620.000	13.044.000	12.904.000	196.700.000	196.928.778	4.900.000	9.737.500	0	0	218.264.000	221.190.278
40. ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		0	0	0	0	126.000.000	126.000.000	0	0	0	0	126.000.000	126.000.000
401. Основни плати		0	0	0	0	91.969.943	91.969.943	0	0	0	0	91.969.943	91.969.943
402. Придоноси за социјално осигурување		0	0	0	0	34.030.057	34.030.057	0	0	0	0	34.030.057	34.030.057
42. СТОКИ И УСЛУГИ		3.540.000	1.540.000	12.544.000	12.904.000	70.700.000	70.928.778	4.900.000	7.075.500	0	0	91.984.000	92.452.278
420. Плати и дневни расходи		0	0	208.000	208.000	0	0	0	705.000	0	0	208.000	993.000
421. Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт		0	0	1.102.500	1.042.500	8.394.000	9.622.778	0	0	0	0	9.496.500	10.665.278
423. Материјали и опен инвентар		50.000	50.000	2.222.000	2.222.000	2.248.000	2.148.000	1.070.000	1.416.000	0	0	5.590.000	5.896.000
424. Поправки и тековно одржување		1.500.000	500.000	1.711.500	2.211.500	9.574.000	9.734.000	0	0	0	0	12.785.500	12.435.500
425. Договорни услуги		390.000	390.000	6.340.000	6.340.000	45.061.000	43.736.000	1.920.000	2.875.000	0	0	53.731.000	53.322.000
426. Други тековни расходи		290.000	290.000	260.000	260.000	350.000	350.000	1.910.000	2.002.500	0	0	2.810.000	2.902.500
427. Прекретени вработувања		1.320.000	320.000	700.000	620.000	5.043.000	5.368.000	0	0	0	0	7.963.000	6.298.000
46. СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		80.000	80.000	0	0	0	0	0	2.658.000	0	0	88.000	2.738.000
464. Разни трансфери		80.000	80.000	0	0	0	0	0	2.658.000	0	0	88.000	2.738.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - РЕБАЛАНС

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С										
	Буџетски расходи		Расходи од самфинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи		
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	
475.230.688	536.146.001	47.123.500	46.993.500	513.786.835	516.885.874	46.989.945	45.989.945	39.000.000	39.000.000	1.122.436.588	1.185.264.220
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ										
480	Купување на опрема и машини										

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирани активности		Расходи од дојатоци		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
475	530.603	538.146.001	47.123.500	46.983.500	513.766.835	516.065.074	46.989.645	46.989.645	39.000.000	39.000.000	1.122.430.588	1.185.294.220	
НА8 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
НА8 КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕ		2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
482	Други градежни објекти	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
НА9 КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕ		2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
482	Други градежни објекти	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самодинамички активности		Расходи од догазми		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
R1	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	2.850.000	2.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.850.000	2.850.000
ПРИХОДИ:													
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	2.850.000	2.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.850.000	2.850.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.850.000	2.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.850.000	2.850.000
424	Потражи и тековно одржување	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
425	Договорни услуги	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	2.850.000	2.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.850.000	2.850.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.850.000	2.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.850.000	2.850.000
424	Потражи и тековно одржување	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
425	Договорни услуги	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000

475.530.868 536.146.001 47.123.500 46.983.500 513.786.836 516.085.874 46.989.645 46.989.645 38.000.000 38.000.000 1.122.430.588 1.185.204.220

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостандардни активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
V2	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	3.550.000	3.550.000	0	0	0	0	0	0	3.550.000	3.550.000
ПРИХОДИ:											
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	3.550.000	3.550.000	0	0	0	0	0	0	3.550.000	3.550.000
РАСХОДИ:											
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.550.000	3.550.000	0	0	0	0	0	0	3.550.000	3.550.000
463	Трансфери до невладини организации	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
464	Разни трансфери	2.850.000	2.850.000	0	0	0	0	0	0	2.850.000	2.850.000
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	3.550.000	3.550.000	0	0	0	0	0	0	3.550.000	3.550.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.550.000	3.550.000	0	0	0	0	0	0	3.550.000	3.550.000
463	Трансфери до невладини организации	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
464	Разни трансфери	2.850.000	2.850.000	0	0	0	0	0	0	2.850.000	2.850.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од дојави		Расходи од дојави		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
475.530.608	536.146.901	47.123.500	48.983.500	513.789.335	516.085.074	46.989.645	46.989.645	39.000.000	39.000.000	1.122.430.588	1.185.204.220		
VA	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	5.000.000	7.681.711	0	0	0	0	18.729.860	18.729.860	0	0	21.498.645	26.411.571
ПРИХОДИ:													
VA0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	0	0	0	0	0	0	270.000	0	0	0	0	2.700.000
VAA	ДОНАЦИЈА-ИТА	5.000.000	7.681.711	0	0	0	0	258.6645	734.540	0	0	7.989.645	15.026.251
VAB	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАБА НА ДЕТОСКИ ГРАДИНИ	0	0	0	0	0	0	500.000	185.320	0	0	5.000.000	185.320
VAV	ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ СОЦИЈАЛЕН ЦЕНТАР-АМБАСАДА НА Р. БУГАРИЈА	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000	0	0	8.500.000	8.500.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	520.000	1.497.530	0	0	520.000	1.497.530
424	Потрош и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	320.000	185.320	0	0	320.000	185.320
425	Договори услуги	0	0	0	0	0	0	0	1.288.310	0	0	0	1.288.310
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	200.000	43.800	0	0	200.000	43.800
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	5.000.000	481.791	0	0	5.000.000	481.791
464	Разни трансфери	0	0	0	0	0	0	5.000.000	481.791	0	0	5.000.000	481.791
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	2.681.711	0	0	0	0	18.750.539	16.750.539	0	0	18.750.539	16.750.539
480	Купување на опрема и машини	0	2.681.711	0	0	0	0	307.600	1.525.834	0	0	307.600	1.525.834
481	Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	1.513.045	0	0	0	1.513.045	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	7.700.000	12.886.162	0	0	7.700.000	12.886.162
483	Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	1.448.000	1.598.543	0	0	1.448.000	1.598.543
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
492	Отплата на главница кон домашни институции	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
VA0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА (КАПИТАЛНИ)	0	0	0	0	0	0	2.700.000	0	0	0	2.700.000	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	481.791	0	0	0	481.791	0
464	Разни трансфери	0	0	0	0	0	0	481.791	0	0	0	481.791	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	221.8209	0	0	0	2.218.209	0
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	325.834	0	0	0	325.834	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	1.403.832	0	0	0	1.403.832	0
483	Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	488.543	0	0	0	488.543	0
VAA	ДОНАЦИЈА-ИТА	5.000.000	7.681.711	0	0	0	0	2.989.645	7.344.540	0	0	7.989.645	15.026.251
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000	0
424	Потрош и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од додатоци		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	2,681,711	0	0	0	0	2,689,645	734,150	0	0	2,689,645	10,026,251
480	Купување на опрема и машини	0	2,681,711	0	0	0	0	307,800	0	0	0	307,800	2,681,711
481	Граѓански објекти	0	0	0	0	0	0	1,513,045	0	0	0	1,513,045	0
482	Други граѓански објекти	0	0	0	0	0	0	0	7,344,150	0	0	0	7,344,150
483	Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	849,000	0	0	0	849,000	0
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
492	Отплата на главница кон државни институции	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
498	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАБА НА ДЕТОКИ ГРАДИНИ	0	0	0	0	0	0	5,000,000	185,320	0	0	5,000,000	185,320
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	0	185,320	0	0	0	185,320
424	Потрошка и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	0	185,320	0	0	0	185,320
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
464	Разни трансфери	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
468	ПОБЕДНАМЕНСКИ СОЦИЈАЛЕН ЦЕНТАР АМБАСАДА НА	0	0	0	0	0	0	8,500,000	8,500,000	0	0	8,500,000	8,500,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	200,000	131,2210	0	0	200,000	1,312,210
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	0	1,268,310	0	0	0	1,268,310
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	200,000	43,900	0	0	200,000	43,900
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	8,300,000	718,790	0	0	8,300,000	7,187,790
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000
482	Други граѓански објекти	0	0	0	0	0	0	7,700,000	4,137,790	0	0	7,700,000	4,137,790
483	Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	600,000	1,450,000	0	0	600,000	1,450,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	11.900.000	18.850.856	0	0	9.402.000	9.402.000	0	0	0	0	21.302.000	28.252.856
ПРИХОДИ:													
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	11.900.000	18.850.856	0	0	9.402.000	9.402.000	0	0	0	0	21.302.000	28.252.856
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	9.886.016	9.886.016	0	0	9.402.000	9.402.000	0	0	0	0	19.288.016	19.288.016
401	Основен плати	7.013.356	7.013.356	0	0	6.552.000	6.504.450	0	0	0	0	13.565.356	13.517.846
402	Поправки за социјално осигурување	2.872.660	2.872.660	0	0	2.850.000	2.897.510	0	0	0	0	5.722.660	5.770.170
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.013.984	2.013.984	0	0	0	0	0	0	0	0	2.013.984	2.013.984
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
423	Материјали и ситен инвентар	1.213.984	1.213.984	0	0	0	0	0	0	0	0	1.213.984	1.213.984
424	Поправки и тековно одржување	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	4.960.856	0	0	0	0	0	0	0	0	4.960.856	4.960.856
464	Разни трансфери	0	4.960.856	0	0	0	0	0	0	0	0	4.960.856	4.960.856
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	11.900.000	18.850.856	0	0	9.402.000	9.402.000	0	0	0	0	21.302.000	28.252.856
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	9.886.016	9.886.016	0	0	9.402.000	9.402.000	0	0	0	0	19.288.016	19.288.016
401	Основен плати	7.013.356	7.013.356	0	0	6.552.000	6.504.450	0	0	0	0	13.565.356	13.517.846
402	Поправки за социјално осигурување	2.872.660	2.872.660	0	0	2.850.000	2.897.510	0	0	0	0	5.722.660	5.770.170
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.013.984	2.013.984	0	0	0	0	0	0	0	0	2.013.984	2.013.984
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
423	Материјали и ситен инвентар	1.213.984	1.213.984	0	0	0	0	0	0	0	0	1.213.984	1.213.984
424	Поправки и тековно одржување	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	4.960.856	0	0	0	0	0	0	0	0	4.960.856	4.960.856
464	Разни трансфери	0	4.960.856	0	0	0	0	0	0	0	0	4.960.856	4.960.856

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самодинамичарски активности		Расходи од дојатоци		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
X1	РОДОВА ЕДНАКВОСТ	500.000	500.000	0	0	0	0	0	242.400	0	0	500.000	742.400
ПРИХОДИ:													
X10	РОДОВА ЕДНАКВОСТ	500.000	500.000	0	0	0	0	0	242.400	0	0	500.000	742.400
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	220.000	451.400	0	0	0	0	0	242.400	0	0	220.000	693.800
425	Договорни услуги	90.000	351.000	0	0	0	0	0	242.400	0	0	90.000	593.400
426	Други тековни расходи	130.000	100.400	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	100.400
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	280.000	48.600	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	48.600
463	Трансфери до невладини организации	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
464	Разни трансфери	240.000	48.600	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	48.600
X10	РОДОВА ЕДНАКВОСТ	500.000	500.000	0	0	0	0	0	242.400	0	0	500.000	742.400
42	СТОКИ И УСЛУГИ	220.000	451.400	0	0	0	0	0	242.400	0	0	220.000	693.800
425	Договорни услуги	90.000	351.000	0	0	0	0	0	242.400	0	0	90.000	593.400
426	Други тековни расходи	130.000	100.400	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	100.400
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	280.000	48.600	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	48.600
463	Трансфери до невладини организации	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
464	Разни трансфери	240.000	48.600	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	48.600

475.530.608 536.146.001 47.123.500 46.983.500 513.786.835 516.095.074 48.988.645 48.988.645 38.060.000 1.122.430.588 1.185.204.220

Член 3

Одлуката за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2019 година влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08 -6525/1
30.08.2019 год.
Струмица

Совет на општина Струмица
Претседател,
Марјан Даскаловски с.р.

.....

О д л у к а
за доставување на Процена на
загрозеност на подрачјето на Општина
Струмица од сите ризици и опасности

Член 1

Целосна Процена на загрозеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности, по предходно доставено барање, преку Регионалниот центар за управување со кризи - Струмица се дава на користење на:

- ЕЛС Струмица,
- Биро за јавна безбедност - Регионален центар за гранични работи – Исток;
- СВР Струмица.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за доставување на Процена на загрозеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности

Се објавува Одлуката за доставување на Процена на загрозеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.08.2019 година.

Бр.09-6526/2 Општина Струмица
02.09.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

310.

Врз основа на член 15 став 2 од Уредбата за методологијата за изработка на процената на загрозеноста на безбедноста на Република Македонија од сите ризици и опасности, нејзината содржина и структура начинот на чување и ажурирање, како и определувањето на субјектите во системот за управување со кризи на кои им се доставува целосна или извод од процената („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

Бр.08-6526/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за доделување парична помош на Ристо Николов од Просениково

Се објавува Одлуката за доделување парична помош на Ристо

Николов од Просениково, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.08.2019 година.

Бр.09-6527/2 Општина Струмица
02.09.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

311.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

О д л у к а за доделување парична помош на Ристо Николов од Просениково

Член 1

На Ристо Николов од Просениково, бр. 42, му се доделува парична помош во вкупен нето износ 30.000,00 денари, како помош во санирање на штета настаната од пожар.

Член 2

Доделените парични средства да се издвојат од Буџетот на општина Струмица за 2019 година и да се трансферираат на доставена трансакциска сметка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6527/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е за објавување на Одлуката за доделување на финансиски средства на организацјата Отворени забавни фудбалски школи 2019 година

Се објавува Одлуката за доделување на финансиски средства на организацјата Отворени забавни фудбалски школи 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.08.2019 година.

Бр.09-6528/2 Општина Струмица
02.09.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

312.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

О д л у к а за доделување на финансиски средства за организацјата Отворени забавни фудбалски школи - 2019 година

Член 1

На организацијата Отворени фудбалски забавни школи - 2019 година и се доделуваат финансиски средства во нето износ од 150.000 денари, како како донација (партиципација за учество на претставници од Општината Струмица - фудбалски школи, фудбалски тимови и екипи од основни училишта) за реализација на Програмата „Отворени забавни фудбалски школи“

Член 2

Доделените парични средства да се издвојат од Буџетот на општина Струмица за 2019 година, Програма ЛО Спорт и да се трансферираат на доставена жиро сметка на организацијата.

Член 3

Доделените средства да се реализираат согласно Договорот за меѓусебна соработка помеѓу помеѓу организацијата „Отворени забавни

фудбалски школи“ и Општина Струмица
број 03-4364/1 од 07.06.2019 година.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6528/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлука за усвојување на план за намалување на загадувањето и подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух 2019-2024 (План за квалитет на воздух)

Се објавува Одлуката за доставување на Процена на загрозеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.08.2019 година.

Бр.09-6529/2 Општина Струмица
02.09.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

313.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19) и член 26 од Законот за квалитет на амбиентниот воздух („Сл. весник на Р.М“ бр. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 59/12, 163/13, 10/15 и 146/15). Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

О д л у к а

за усвојување на план за намалување на загадувањето и подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух 2019-2024 (План за квалитет на воздух)

Член 1

Се усвојува Планот за намалување на загадувањето и подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух 2019-2024 (План за квалитет на воздух).

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Планот за намалување на загадувањето и подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух 2019-2024 (План за квалитет на воздух), број 09-5363/1 од 10.07.2019 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6529/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за давање на трајно користење на деловни простории на ЈП „Паркиралишта – Струмица“
Струмица

Се објавува Одлуката за давање на трајно користење на деловни простории на ЈП „Паркиралишта – Струмица“ Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.08.2019 година.

Бр.09-6530/2 Општина Струмица
02.09.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

314.

Врз основа на член 21 од од Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015, 106/2015, 153/2015, 190/2016, 21/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/2019), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

О д л у к а
за давање на трајно користење на
деловни простории на ЈП
„Паркиралишта – Струмица“ Струмица

Член 1

Со оваа Одлука, Општина Струмица на ЈП „Пакиралишта – Струмица“ – Струмица ги дава на трајно користење деловни простории, опишани во Имотен лист бр. 51009, на КП бр. 1371/1 во КО Струмица, објект 1, намена Б4 деловни простории, во вкупна површина од 154 м², на ул. „24 Октомври“ број 2 во Струмица, кат К1, сопственост на ЈПКД „Комуналец“ Струмица.

Член 2

Деловните простории се даваат на трајно користење, без надомест, за извршување на дејноста на ЈП „Пакиралишта – Струмица“ – Струмица

Член 3

Примопредавањето на деловните простории од член 1 на оваа Одлука ќе се изврши од комисија од три члена, формирана од Градоначалникот на општина Струмица, од кои еден од ЈПКД „Комуналец“ Струмица, еден од ЈП „Паркиралишта-Струмица“ и еден од Општина Струмица.

Член 4

Меѓусебните права и обврски ќе се регулираат со посебен договор помеѓу Градоначалникот на Општина Струмица, ЈПКД „Комуналец“ Струмица и ЈП „Паркиралишта Струмица.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6530/1 Совет на општина Струмица
 30.08.2019 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за давање на трајно користење на деловни простории на ЈПЕД „Струмица-гас“ -Струмица

Се објавува Одлуката за давање на трајно користење на деловни простории на ЈПЕД „Струмица-гас“ - Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.08.2019 година.

Бр.09-6531/2 Општина Струмица
 02.09.2019 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

315.

Врз основа на член 21 од од Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015, 106/2015, 153/2015, 190/2016, 21/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/2019), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

О д л у к а
за давање на трајно користење на
деловни простории на ЈПЕД
„Струмица-гас“ -Струмица

Член 1

Со оваа Одлука, Општина Струмица на ЈПЕД „Струмица-гас“ - Струмица и дава на трајно користење деловни простории, опишани во Имотен лист бр.51009, на КП бр. 1371/1 во КО Струмица, објект 1, намена Б4 деловни простории, во вкупна површина од 164 м², на ул. „24 Октомври“ број 2 во Струмица, кат К2, сопственост на ЈПКД „Комуналец“ Струмица.

Член 2

Деловните простории се даваат на трајно користење, без надомест, за извршување дејноста на ЈПЕД „Струмица-гас“ – Струмица

Член 3

Примопредавањето на деловните простории од член 1 на оваа Одлука ќе се изврши од Комисија од три члена, формирана од Градоначалникот на општина Струмица, од кои еден од ЈПКД „Комуналец“ Струмица, еден од ЈПЕД „Струмица-гас“ и еден од Општина Струмица.

Член 4

Меѓусебните права и обврски ќе се регулираат со посебен договор помеѓу Градоначалникот на Општина Струмица, ЈПКД „Комуналец“ Струмица и ЈПЕД „Струмица-гас“ Струмица.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6531/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год. Претседател,
Ст р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,

21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за давање на трајно користење на деловна просторија на ЈУ „Меѓуопштински центар за социјални работи - Струмица

Се објавува Одлуката за давање на трајно користење на деловна просторија на ЈУ „Меѓуопштински центар за социјални работи - Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.08.2019 година.

Бр.09-6532/2 Општина Струмица
02.09.2019 год. Градоначалник,
Ст р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.....

316.

Врз основа на член 21 од од Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015, 106/2015, 153/2015, 190/2016, 21/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/2019), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

О д л у к а
за давање на трајно користење на
деловна просторија на ЈУ
„Меѓуопштински центар за социјални
работи - Струмица

Член 1

Со оваа Одлука, Општина Струмица на ЈУ „Меѓуопштински центар за социјална работа“ - Струмица“ му дава на трајно користење деловна просторија, запишана во Имотен лист бр. 55808, на КП бр. 3746 КО Струмица, број на зграда 1, намена Б4-6, влез 1, кат ПР, број на посторија 4, на ул. „Боро Џони“ во Струмица, со површина од 13 м².

Член 2

Деловната просторија опишана во член 1 од Оваа Одлука се дава на трајно користење, без надомест, за намена: прием, администрирање и обработка на барања за остварување на правата од социјална заштита и барањата за оставарување на правата од детска заштита, на граѓаните кои имаат живеалиште или престојувалиште на подрачјето на Општина Струмица.

Член 2

Примопредавањето на објектот од член 1 на оваа Одлука ќе се изврши со Комисија формирана од Градоначалникот на општина Струмица.

Комисијата ја сочинуваат три члена од кои еден од корисникот и двајца од Општина Струмица.

Член 3

Од денот на примопредавањето на објектот, корисникот е должен истиот да го користи како добар домаќин според неговата намена.

Корисникот одговара за штетата што ќе настане со неодговорно однесување и користење на објектот спротивно на став 1 од овој член.

Член 4

На корисникот не му е дозволено да го издава објектот од член 1 на оваа Одлука во подзакуп на други физички или правни лица за вршење на друга дејност.

Член 5

Правото на користење на објектот на корисникот, ќе престане доколку:

- со правосилна судска одлука му се изрече забрана за вршење на дејност;
- престане да ја обавува дејноста во објектот за која е регистриран;
- ако не го користи објектот и просториите согласно намената или врши пренамена на објектот
- доколку на несовесен начин нанесе штета на објектот и просториите;
- ако навремено не ги извршува тековните обврски

Член 6

Меѓусебните права и обврски кои произлегуваат од оваа Одлука, ќе се регулираат со посебен договор или

меморандум за соработка, помеѓу Градоначалникот на општина Струмица, Министерството за труд и социјална политика и ЈУ „Меѓуопштински центар за социјална работа“ – Струмица.

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6532/ Совет на општина Струмица
30.08.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за давање на трајно користење на деловни простории на АД Пошта на Северна Македонија во државна сопственост – Скопје, Подружница ЦРПС Струмица

Се објавува Одлуката за давање на трајно користење на деловни простории на АД Пошта на Северна Македонија во државна сопственост – Скопје, Подружница ЦРПС Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.08.2019 година.

Бр.09-6533/2 Општина Струмица
02.09.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

317.

Врз основа на член 21 од од Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015, 106/2015, 153/2015, 190/2016, 21/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/2019), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен

гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

О д л у к а
за давање на трајно користење на
деловни простории на АД Пошта на
Северна Македонија во државна
сопственост – Скопје, Подружница
ЦРПС Струмица

Член 1

Со оваа Одлука, Општина Струмица на АД Пошта на Северна Македонија во државна сопственост – Скопје, Подружница ЦРПС Струмица и дава на трајно користење деловна просторија во објектот - Дом на културата во населеното место Дабиле, запишана на Имотен лист број 13388, КП бр.3809, дел 1, број на зграда 1, намена ВЗ-6, влез 1, Кат ПР, намена на посебен / заеднички дел ДП со површина од 414 м², од која површина, за трајно користење се дава просторијата ДПЗ со површина од 26 м², опишана во Геодетски елаборат бр.10-759/1 од 25.10.2012 година изработен од Геомеридијан ДОО Струмица.

Член 2

Деловната просторија се дава на трајно користење, без надомест, за извршување на поштенски услуги, поштенско-финансиски услуги и услуги во платниот промет.

Член 3

Примопредавањето на деловната просторија од член 1 на оваа Одлука ќе се изврши со комисија формирана од Градоначалникот на општина Струмица.

Комисијата ја сочинуваат три члена од кои еден од корисникот и двајца од Општина Струмица.

Член 4

Од денот на примопредавањето на деловната просторија, корисникот е должен истиот да го користи како добар домаќин според неговата намена.

Корисникот одговара за штетата што ќе настане со неодговорно однесување и користење на објектот спротивно на став 1 од овој член.

Член 5

На корисникот не му е дозволено да го издава објектот од член 1 на оваа Одлука во подзакуп на други физички или правни лица за вршење на друга дејност.

Член 6

Правото на трајно користење на објектот на корисникот, ќе престане доколку:

- со правосилна судска одлука му се изрече забрана за вршење на дејност;
- престане да ја обавува дејноста во објектот за која е регистриран;
- ако не го користи објектот и просториите согласно намената или врши пренамена на објектот;
- доколку на несовесен начин нанесува штета на објектот и просториите;
- ако навремено не ги извршува тековните обврски.

Член 7

Меѓусебните права и обврски помеѓу корисникот и Градоначалникот на Општина Струмица ќе се регулираат со посебен Договор или Меморандум за соработка.

Член 8

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6533/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување на локација за нештетно одстранување на животни погодени од болеста Африканска чума кај свињите

Се објавува одлуката за утврдување на локација за нештетно

одстранување на животни погодени од болеста Африканска чума кај свињите, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.08.2019 година.

Бр.09-6534/2 Општина Струмица
02.09.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

318.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

О д л у к а

за утврдување на локација за нештетно одстранување на животни погодени од болеста Африканска чума кај свињите

Член 1

Како локација за нештетно отстранување на евентуално заболени и угинати животни погодени од болеста Африканска чума кај свињите, од подрачјето на Општина Струмица се определува постојната депонија „Шапка“ – кај Добрашинци, во делот што се користи за закопување на угинати животни и отпадоци од животинско потекло.

Член 2

Закопувањето (ископ на јами и затрупување) и другите потребни конкретни мерки за нештетно отстранување на евентуално заболени и угинати животни погодени од болеста Африканска чума кај свињите, на определената локација ќе го реализира ЈПКД „Комуналец“ Струмица, во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство и овластен ветеринарен инспектор согласно Закон.

Член 3

Се задолжува ЈПКД „Комуналец“ Струмица, за преземените активности согласно член 2 од оваа Одлука да достави извештај до Градоначалникот и Советот на општина Струмица.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6534/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за ангажирање механизација и техничка опрема за нештетно одстранување на животни погодени од болеста Африканска чума кај свињите

Се објавува одлуката за ангажирање механизација и техничка опрема за нештетно одстранување на животни погодени од болеста Африканска чума кај свињите, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.08.2019 година.

Бр.09-6535/2 Општина Струмица
02.09.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

319.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

О д л у к а

за ангажирање механизација и техничка опрема за нештетно одстранување на животни погодени од болеста Африканска чума кај свињите

Член 1

Се задолжува ЈПКД „Комуналец“ Струмица, со расположивата механизација, техничка опрема и работна рака, да ги преземе потребните конкретни

мерки согласно Закон (ископ и затрупување на јами), во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство и овластен ветеринарен инспектор, за нештетно отстранување на евентуално заболени и угинати животни погодени од болеста Африканска чума кај свињите, на определената локација - депонија "Шапкар" од подрачјето на Општина Струмица

Член 2

Се задолжува ЈПКД „Комуналец“ Струмица, за преземените активности согласно член 1 од оваа Одлука да достави Извештај до Градоначалникот и Советот на општина Струмица.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6535/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата за измена и дополнување на Програмата на Општина Струмица за работа со облиците на месна самоуправа во 2019 година

-

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата на Општина Струмица за работа со облиците на месна самоуправа во 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.08.2018 година.

Бр.09-6536/2 Општина Струмица
02.09.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

320.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

Програма за измена и дополнување на Програмата на Општина Струмица за работа со облиците на месна самоуправа во 2019 година

Во Програмата на Општина Струмица за работа со облиците на месна самоуправа во 2019 година („Службен гласник на општина Струмица“ број 20/18) се вршат следните измени и дополнувања:

Во глава 2: Финансирање

Во Буџетот на општина Струмица за реализација на активности од областа на месната самоуправа износот од „4.100.000,00 денари“, се заменува со износот „3.176.439 денари“, при што износот од „600.000,00 денари“ се брише, а износот од „3.500.000 денари“ се заменува со износот „3.176.439 денари“.

Во табелите:

1. Во Програмата Д1 – Месна самоуправа во табелата „Администратори на урбани и месни заедници износот од „600.000 денари“ се брише,

2. Во Програмата ДА Месна самоуправа (капитални објекти) износот од „3.500.000 денари“ се заменува со износот „3.176.439 денари“.

3. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6536/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,

21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.08.2019 година.

Бр.09-6537/2 Општина Струмица
02.09.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

321.

Врз основа на член 95 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 190/16) и член 20 став 1 точка 8 од

Во табелата се додава:

Р.б.	Назив на активноста
37	Повеќегодишни инвестиции

2. Во Програмата.ФД: Уредување на простор во рурални подрачја (капитални трошоци) износот од „5.307.286 денари“ се заменува со износот 12.100.082,00 денари“

Во табелата се додава:

ред. бр.	назив на активноста
12	Рекреативна патека во Габрово до Габровски водопад (АФПЗРР)

3. Во Програмата ЈИ: Изградба на системи за одведување и прочистување на води износот „16.750.000 денари“ се заменува со износот „31.604.430,00 денари“

Во табелата:

ред. бр.	Назив на активноста	
2	нови канализациони линии во села	Се намалува
10	Канализација Просениково и Дабиле-ЕИБ-10%	Се брише
12	Реконструкција на атмосферски канал во с. Габрово БРР	Се додава
13	Канализационен систем во Вељуса АФПЗРР	Се додава

Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

Програма **за измена и дополнување на** **Програмата за уредување на** **градежното земјиште на подрачјето на** **Општина Струмица за 2019 година**

Во Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година („Службен гласник на општина Струмица“ број 20/18) се вршат следните измени и дополнувања:

Во глава VI. Трошоци за **уредување на градежното земјиште по** **области и објекти**

1. Во Програма ФА: Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци) износот „42.493.000 денари“ денари се заменува со износот „57.493.000,00 денари“

4. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6537/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Програмата за измена и дополнување на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2019 година

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.08.2019 година.

Бр.09-6538/2 Општина Струмица
02.09.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

Во табелата

ред. бр.	Назив на активноста	
24	Фонд за поддршка на млади специјализанти	Се намалува

2. Во глава 4: Финансирање износот од „11.436.752,00 денари“, се заменува со износот „10.955.041,00 денари“.

3. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6538/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

322.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

Програма
за измена и дополнување на
Програмата за активностите на
општина Струмица во областа на
локалниот економски развој и туризмот
во 2019 година

Во Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2019 година („Службен гласник на општина Струмица“ број 20/18) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во глава 3: Проектни активности – распоредување на буџетските средства Програма Г1: Поддршка на ЛЕР износот од „11.436.752 денари“, се заменува со износот 10.955.041,00 денари“.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена и дополнување на Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.08.2019 година.

Бр.09-6539/2 Општина Струмица
02.09.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

323.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на

Во табелата се додава:

ред. бр.	Назив на активноста
3	Арматури и столбови

3. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6539/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

општина Струмица, на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

П р о г р а м а **за измена и дополнување на** **Програмата за изградба и одржување** **на јавното осветлување на подрачјето** **на Општина Струмица за 2019 година**

Во Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година („Службен гласник на општина Струмица“ број 20/18) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во глава 2: Одржување на јавното осветлување, Ј3 - Програмата Јавно осветлување износот од „17.700.000,00 денари, се заменува со износот „18.700.000,00 денари“, а износот за одржување на уличното осветлување од „6.200.000,00 денари се заменува со износот „7.200.000,00 денари“.

2. Во глава 3: Програмата ЈА: Изградба на јавно осветлување износот од „11.450.000 денари“ се заменува со износот „12.073.561,00 денари“

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена и дополнување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата на Општина Струмица за 2019 година

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата на Општина Струмица за 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.08.2019 година.

Бр.09-6540/2 Општина Струмица
02.09.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

324.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

**Програма
за измена и дополнување на
Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата на Општина Струмица за 2019 година**

Во Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2019 година („Службен гласник на општина Струмица“ број 20/18) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во Програмата ЈД:Изградба и реконструкција на локални патишта и улици износот од „20.446.000 денари“ се заменува со износот „37.363.311,00 денари“.

Во табелата

р.б.	Назив на активността	
1	Повеќегодишни инвестиции обврски	Се зголемува
26	Улица со шеталиште во Гратско Балдовци - АФФЗРР	Се додава
27	Улица со шеталиште во Градско Балдовци 2 –фаза електрична инсталација и опрема - БРР	Се додава

активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2019 година,

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.08.2019 година.

Бр.08-6540/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Бр.09-6541/2 Општина Струмица
02.09.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

325.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

Решение
за објавување на Програмата за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2019 година

**Програма
за измена и дополнување на
Програмата за активностите на
Општина Струмица од областа на
културата во 2019 година**

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за

Во Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2019 година („Службен

гласник на општина Струмица“ број 20/18)
се вршат следните измени и
дополнувања:

1. Во глава 4: Распоредување на буџетските средства, во Програма К3: Музичка и кинотечна дејност во табелата:

р.б.	Назив на активност	
13	Поддршка за издавање на книги и списанија	Се спојува и намалува
26	Други културни манифестации	
15	Поддршка на здружение на борците	Се намалува
27	НВО Видливост- проект “Животните од фармата”	Се намалува
29	Стрит Фестифал 2019 – уличен фестивал + графити	Се намалува
30	Средба под јаворите и издавање на книга	Се намалува
32	Големи уметници за голема сцена	Се намалува
38	Гастромак – меѓународен забавен настан во готвење	Се намалува
39	Фестивал пролетни веселби Струмица и Валандово	Се намалува
40	Астер фест	Се додава

2. Во Програмата К4: Културни манифестации и творештво износот „2.500.000 денари“ се заменува со износот „3.600.000,00 денари“.

Во табелата

р.б.	Назив на активност	
1	Карневал	Се зголемува

3. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6541/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2019 година

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за

активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.08.2019 година.

Бр.09-6542/2 Општина Струмица
02.09.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

326.

Врз основа на член 22, став 1, точка 8 и член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02), член 101 од Законот за средно образование („Сл. весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), член 157, од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ“ бр. 161/19) и член 14, став 1 точка 8 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 8/18

и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

Програма
за измена и дополнување на
Програмата за активностите на
Општина Струмица во областа на
образованието во 2019 година

Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на

Во табелата:

р.б.	Назив на активноста	
2	други трансфери за училишта	Се зголемува
6	Ужинка	Се зголемува
8	Уликишен прибор	Се додава
9	превоз на деца со посебни потреби	Се додава

- **Програма Н2: Средно образование износот од „3.620.000 денари“, се заменува со износот 1.620.000,00 денари.**

Во табелата :

р.б.	Назив на активноста	
1	трансфер до средни училишта	Се намалува
2	други трансфери до училишта	Се намалува

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6542/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Програмата за измена и дополнување на Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната заштита и заштитата на децата во 2019 година

образованието во 2019 година („Службен гласник на општина Струмица“ број 20/18) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во глава 3 Финансирање
 - Програма **Н1:** Основно образование износот „3.050.440 денари“ се заменува со износот „5.350.440,00 денари“

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната заштита и заштитата на децата во 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.08.2019 година.

Бр.09-6543/2 Општина Струмица
02.09.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

327.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

**Програма
за измена и дополнување на
Програмата за активностите на
општина Струмица за областа на
социјалната заштита и заштитата на
децата во 2019 година**

Во Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната заштита и заштитата на децата во 2019 година („Службен гласник на општина Струмица“ број 20/18) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во Програмата ВА: Реконструкција на детски градинки: износот од „5.000.000 денари“ денари се заменува со износот 7.681.711,00 денари.

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6543/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Програмата за измена и
дополнување на Програмата за
активностите на Општина Струмица во
областа на заштитата и спасувањето,
противпожарната заштита и
справувањето со кризи во 2019 година

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-6544/2 Општина Струмица
02.09.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

328.

Врз основа на член 22 точка 10 и 11 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 4 став 2 и член 9 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), член 2 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18), член 5 од Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.152/19) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

**Програма
за измена и дополнување на
Програмата за активностите на
Општина Струмица во областа на
заштитата и спасувањето,
противпожарната заштита и
справувањето со кризи во 2019 година**

Во Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2019 година („Службен гласник на општина Струмица“ број 20/18) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во глава: IV. Финансирање

Износот од „11.900.000,00 денари“ се заменува со износот „16.850.856,00 денари“

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6544/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република

Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

Решение

за објавување на Програмата за дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема на територијата на општина Струмица за 2019 година

Се објавува Програмата за дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема на територијата на општина Струмица за 2019 година донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.08.2019 година.

Бр. 09-6545/2 Општина Струмица
02.09.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

329.

Врз основа на член 80-а став 1 од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе:

Програма

за дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема на територијата на општина Струмица за 2019 година

Во Програмата за поставување на урбана опрема на територијата на општина Струмица за 2019 година („Службен гласник на општина Струмица“ број 8/19) се врши следното дополнување:

1. Во глава:

III. Видови урбана опрема

Во точка

6. Тераси, шанкови и настрешници

- Алинеа 6

„Минимална ширина на површината потребна за поставување на урбана опрема за угостителство за поставување на еден ред маси со столови и клупи изнесува 1,5 м“, во продолжение се дополнува со „а за висока маса прилепена на излог и бочно столови, минималната ширина изнесува 65 сантиметри“.

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-6545/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Измената и дополнувањето на Годишниот план за вработување за 2019 година на ЈОУДГ „Детска радост“-Струмица

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Измената и дополнувањето на Годишниот план за вработување за 2019 година на ЈОУДГ „Детска радост“-Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.08.2019 година.

Бр. 09-6546/2 Општина Струмица
02.09.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

330.

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност на Измената и дополнувањето на Годишниот план за вработување за 2019 година на ЈОУДГ „Детска радост“- Струмица

1. Се дава согласност на Измената и дополнувањето на Годишниот план за вработување за 2019 година на ЈОУДГ „Детска радост“- Струмица број 01-357/1 од 22.07.2019 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6546/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност за прифаќање на поголем број на деца од капацитетот на клоновите во ЈОУДГ „Детска радост“- Струмица

Се објавува Заклучокот за давање согласност за прифаќање на поголем број на деца од капацитетот на клоновите во ЈОУДГ „Детска радост“- Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.08.2019 година.

Бр.09-6547/2 Општина Струмица
02.09.2019 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

331.

Врз основа на член 64 став 5 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19 и 146/19) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност за прифаќање на поголем број на деца од капацитетот на клоновите во ЈОУДГ „Детска радост“- Струмица

1. Се дава согласност на Барњето број 03-385/1 од 19.08.2019 година за прифаќање на поголем број на деца од капацитетот на клоновите во ЈОУДГ „Детска радост“- Струмица.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6547/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучок за давање согласност на Одлуката за определување на надомест за присуство на седница на членови на Управниот одбор на ЈОУГД „Детска радост“- Струмица

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за определување на надомест за присуство на седница на членови на Управниот одбор на ЈОУГД „Детска радост“- Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.08.2019 година.

Бр.09-6548/2 Општина Струмица
02.09.2019 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

332.

Врз основа на член 114-а од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република бр. 61/13, 62/13, 64/13, 87/13, 88/13, 8/14, 28/14, 46/14, 98/14, 202/14, 48/15, 82/15, 95/15, 2/16, 34/16, 125/16, 168/16, 13/18, 246/18, 109/19, 111/19, 126/19 и 157/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност на Одлуката за определување на надомест за присуство на седница на членови на Управниот одбор на ЈОУГД „Детска радост“- Струмица

1. Се дава согласност на Одлуката за определување на надомест за присуство на седница на членови на Управниот одбор на ЈОУГД „Детска радост“- Струмица, број 383/1 од 19.08.2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6548/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.08.2019 година.

Бр.09-6549/2 Општина Струмица
02.09.2018 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

333.

Врз основа на член 20-а и 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и 143/19) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица

1. Се дава согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица, бр. 03-232/1 од 21.08.2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6549/1 Совет на општина Струмица
02.09.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работа на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за периодот од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работа на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за периодот од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.08.2019 година.

Бр.09-6550/2 Општина Струмица
02.09.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

334.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе:

Заклучок

за давање согласност на Извештајот за работа на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за периодот од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работа на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за периодот од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година, усвоен со одлука на Управниот одбор бр.02-500/3 од 19.07.2019 год.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6550/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 2020 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 2020 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.08.2019 година.

Бр.09-6551/2 Општина Струмица
02.08.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

335.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица

(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за
2020 година

1. Се дава согласност за Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 2020 година бр. 01-549/1 од 19.08.2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6551/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност за обезбедени финансиски
средства за пополнување на работни
места согласно Годишниот план за
вработување на ЈП „Паркиралишта-
Струмица“ за 2020 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за 2020 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.08.2019 година.

Бр.09-6552/2 Општина Струмица
02.09.2019 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

336.

Врз основа на член 37-с став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/12, 61/15, 39/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 35/19) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност за обезбедени
финансиски средства за пополнување
на работни места согласно Годишниот
план за вработување на ЈП
„Паркиралишта-Струмица“ за 2020
година

1. Се дава согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6552/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работењето
на ЈПЕД “Струмица гас” Струмица за
првото полугодие од I-VI месец 2019
година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД “Струмица гас” Струмица за првото полугодие од I-VI месец 2019

година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.08.2019 година.

Бр.09-6553/2 Општина Струмица
02.09.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

337.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.35/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД “Струмица гас” Струмица за првото полугодие од I-VI месец 2019 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД “Струмица гас” Струмица за првото полугодие од I-VI месец 2019 година, бр.01-334/1 од 05.07.2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6553/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период I – III месец 2019 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период I – III месец 2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.08.2019 година.

Бр.09-6554/2 Општина Струмица
02.09.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

338.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.35/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Извештајот за работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период I – III месец 2019 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период I – III месец 2019 година број 01-2497/2 од 21.06.2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6554/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за состојбата на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на патиштата на подрачјето на Општина Струмица за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Информацијата за состојбата на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на патиштата на подрачјето на Општина Струмица за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.08.2019 година.

Бр.09-6555/2 Општина Струмица
02.09.2019 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.....

339.

Врз основа на член 25 ст.1 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/20, 31/16, 106/16, 120/16, 21/18 и 64/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Информацијата за состојбата на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на патиштата на подрачјето на Општина Струмица за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019 година

1. Се усвојува Информацијата за состојбата на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на патиштата на подрачјето на Општина Струмица за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6555/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе:

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот од процена на штета од природна непогода (град, дожд и ветар) од 16.06. и 04.07.2019 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот од процена на штета од природна непогода (град, дожд и ветар) од 16.06. и 04.07.2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.08.2019 година.

Бр.09-6556/2 Општина Струмица
02.09.2019 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.....

340.

Врз основа на член 143 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе:

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот од процена на штета од природна непогода (град, дожд и ветар) од 16.06. и 04.07.2019 година

1. Се усвојува Извештајот од процена на штета од природна непогода (град, дожд и ветар) од 16.06. и 04.07.2019

година, број 08-6354/1 од 22.08.2019 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6557/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе:

Решение
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина
Струмица за вториот квартал од 2019
година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.08.2019 година.

Бр.09-6557/2 Општина Струмица
02.09.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

341.

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе:

Заклучок **за усвојување на Кварталниот извештај** **за извршување на Буџетот на општина** **Струмица за вториот квартал од 2019** **година**

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2019 година;

2. Составен дел на овој Заклучок е Кварталниот извештај составен на образец K1, K2 и K3;

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6557/1 Совет на општина Струмица
30.08.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

342. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2019 година

Приходи	Буџет		Наменска дотација за		Самонамизирачки активности		Донации		Кредити		Вкупно		Останато за реализација а до крај на %	
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
ВКУПНИ ПРИХОДИ	475.530.608	232.014.790	513.786.835	255.081.437	47.123.500	17.917.491	46.989.645	11.765.051	39.000.000	0	1.122.430.588	516.778.769	605.651.919	46,04
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	428.530.608	217.009.103	513.786.835	255.081.437	47.123.500	17.917.491	46.989.645	10.685.051	0	0	1.036.430.588	500.630.082	535.737.506	48,31
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	47.000.000	15.005.687	0	0	0	0	0	1.080.000	39.000.000	0	86.000.000	16.086.687	69.914.313	18,70
ВКУПНИ РАСХОДИ	475.530.608	232.014.790	513.786.835	245.676.697	47.123.500	17.917.491	46.989.645	11.765.051	39.000.000	0	1.122.430.588	507.374.029	615.056.559	45,20
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	275.058.832	102.358.793	513.786.835	245.676.697	46.523.500	17.878.791	26.520.000	3.106.946	13.000.000	0	874.869.167	369.021.227	505.867.940	42,18
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	200.471.776	129.655.997	0	0	600.000	38.700	20.469.645	8.658.105	26.000.000	0	247.541.421	138.352.802	109.188.619	55,89
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	428.530.608	217.009.103	513.786.835	255.081.437	47.123.500	17.917.491	46.989.645	10.685.051	0	0	1.036.430.588	500.630.082	535.737.506	48,31
71. Даночни приходи	279.328.341	99.439.961	0	0	0	0	0	0	0	0	279.328.341	99.439.961	179.888.380	35,80
711. ДАНОК ОД ДОХОДОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	7.000.000	4.207.766	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	4.207.766	2.792.234	60,11
713. ДАНОЦИ НА ИМОТ	62.000.000	22.056.185	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000.000	22.056.185	39.943.815	35,57
717. ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	209.328.341	72.684.903	0	0	0	0	0	0	0	0	209.328.341	72.684.903	136.643.438	34,72
718. ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	1.000.000	491.107	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	491.107	508.863	49,11
72. Недавачни приходи	19.784.000	7.881.972	0	0	47.123.500	16.978.959	0	0	0	0	66.907.500	24.980.931	42.046.569	37,16
721. ПРЕПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	0	0	0	0	0	2.490	0	0	0	0	0	2.490	-2.490	0,00
722. ГЛОБАЛСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	4.000.000	1.103.601	0	0	0	3.830	0	0	0	0	4.000.000	1.107.431	2.862.569	27,49
723. ТАКСИ И НАДМЕСТОЦИ	500.000	0	0	0	43.480.000	16.969.589	0	0	0	0	43.980.000	16.969.589	26.990.411	39,80
724. ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	0	0	0	0	0	3.050	0	0	0	0	0	3.050	-3.050	0,00
725. ДРУГИ НЕДАВАЧНИ ПРИХОДИ	15.284.000	6.778.371	0	0	3.983.500	0	0	0	0	0	18.947.500	6.778.371	12.189.129	36,77
74. Трансфери и донации	129.418.267	109.687.170	513.786.835	255.081.437	0	938.532	46.989.645	10.685.051	0	0	690.194.747	376.330.190	313.802.557	54,53
741. ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	129.418.267	109.687.170	513.786.835	255.081.437	0	938.532	0	2.888.628	0	0	643.206.102	398.536.785	274.609.337	57,31
742. Донации од странство	0	0	0	0	0	0	46.489.645	7.710.523	0	0	46.489.645	7.710.523	38.779.122	16,59
744.	0	0	0	0	0	0	500.000	85.902	0	0	500.000	85.902	414.088	17,18
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	47.000.000	15.005.687	0	0	0	0	0	1.080.000	39.000.000	0	86.000.000	16.086.687	69.914.313	18,70
73. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	47.000.000	15.005.687	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000.000	16.086.687	31.994.313	31,93

482 ДР. ГРАЂЕВИН. ОБЈЕКТИ	154.361.776	114.812.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.261.776	123.341.130	40.920.646	75,09
483 КУПОВАЊЕ НА МЕБЕЛ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.449.000	0	1.449.000	0,00
485 ВОСПОЖУВАЊА И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	10.000.000	5.161.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	5.161.681	4.838.319	51,62
486 КУПОВАЊА НА ВОЗИЛА	500.000	276.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	276.479	4.223.521	6,14
489 Капитал субвенции за претпријатија независни организации	27.190.000	8.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000.000	53.190.000	8.450.000	44.730.000	15,89

Образец К2

Квартален извештај за достасани неамирани обврски

Општина:

Струмица

Квартал:

од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година

Датум на поднесување на извештајот:

15.07.2019

(ден, месец, година)

Месец	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена	Вкупно
јануари	57.312	53.306.439	90.600.623	144.064.374
февруари	6.850.982	45.827.686	70.311.512	122.990.180
март	2.478.842	5.037.784	109.459.278	116.975.904
април	8.205.044	731.432	56.436.493	65.368.971
мај	6.365.606	3.760.555	49.796.103	59.922.266
јуни	7.149.023	3.283.732	50.137.329	60.570.104
јули				
август				
септември				
октомври				
ноември				
декември				

Образложение:

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 30.04.2019 година изнесуваат 65.368.871,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 8.205.044,00 денари, а износот од 737.332,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 58.142.189,00 денари, а токовните обврски изнесуваат 7.226.682,00 денари. Општина Струмица до 30.04.2019 година има неотопени обврски во износ од 12.472.719,00 денари.
Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 31.05.2019 година изнесуваат 59.922.266,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 6.365.606,00 денари, а износот од 3.760.555,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 53.294.316,00 денари, а токовните обврски изнесуваат 6.627.950,00 денари. Општина Струмица до 31.05.2019 година има неотопени обврски во износ од 10.955.650,00 денари.
Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 30.06.2019 година изнесуваат 60.570.104,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 7.149.023,00 денари, а износот од 3.283.752,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 53.524.242,00 денари, а токовните обврски изнесуваат 7.045.862,00 денари. Општина Струмица до 30.06.2019 година има неотопени обврски во износ од 8.252.430,00 денари.

Расходи ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	1.316.790
423	625.260
424	2.580.267
425	1.262.322
426	1.171.038
427	
431	
432	
433	
434	
435	89.145
465	
471	
472	
473	
474	
490	36.790
491	
492	53.487.432
493	
494	
495	
496	
497	
498	
499	
491	
492	
493	
Тотал	60.570.104
